



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Општин по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издања број 1632—Г—220, за огласи 1032—Г—221.

Среда, 10 февр.

БЕЛГРАД

БРОЈ 6

ГОД. X

Београд, 10 февруари 1945 г.
бр. 9 — Телефони: Редакција 28-833,
Администрација 26-276. Продавне одделение 22-619, Тел. централа 23-076.

63.

Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА ЗА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУКАНИ

I. Основни одредби

Член 1

Угостителските претпријатија и дуќани се стопански организации што вршат услуги на сместување, исхрана и точене пијалоци во вид на стопанска дејност.

Член 2

Угостителските дуќани можат да бидат самостојни стопански организации (самостојни угостителски дуќани) или во состав на угостителско претпријатие.

Член 3

Како угостителско претпријатие во смисла на оваа уредба се смета:

- 1) угостителска стопанска организација што има право да избира работнички совет и која е во состојба да го води книговодството според единствениот освоен контрол план;
- 2) угостителска стопанска организација што во својот состав има угостителски дуќани;
- 3) угостителска стопанска организација што врши повеќе угостителски дејности од поголем обем.

Член 4

Како самостоен угостителски дуќан во смисла на оваа уредба се смета угостителска стопанска организација што не е во состав на угостителско претпријатие.

Ако самостојниот угостителски дуќан основа угостителски дуќан во свој состав станува угостителско претпријатие.

Ако самостоен угостителски дуќан му даде обврска на народниот одбор на околицата (градот) дека ќе ги извршува обврските што се пропишани за претпријатијата, народниот одбор може да го прогласи таквиот дуќан за угостителско претпријатие и во случај ако по прописите нема право да избира работнички совет.

Член 5

Угостителскиот дуќан врши угостителски услуги по правило на едно работно место. Народниот одбор на околицата (градот, градската општина со одделни права) може да одобри угостителскиот дуќан да врши угостителски услуги и во работното место на дуќанот ако го бараат тоа потребите на потрошувачите а не постојат услови за вршење такви услуги да се основа угостителски дуќан (во состав на угостителското претпријатие или самостоен угостителски дуќан).

Член 6

Угостителските претпријатија можат да основат и угостителски дуќани во својот состав на целата територија на Југославија

Член 7

Угостителските дуќани во состав на угостителското претпријатие ја имаат самостојноста определена со одредбите од оваа уредба, со правилата на угостителското претпријатие и со договорот помеѓу угостителското претпријатие и дуќанот.

Угостителските дуќани во состав на угостителското претпријатие имаат самостојни обврски спрема општествената заедница.

Член 8

Угостителското претпријатие и угостителските дуќани можат да ги вршат само оние угостителски дејности што се предмет на нивното послување.

Сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство ги определува видовите на угостителските дејности.

Републичкиот државен секретар за работи на стопанството може да ги определува и другите видови на угостителските дејности што се обичаени само на подрачјето на односната народна република

Член 9

Угостителските претпријатија и дуќани можат без одделно одобрение да вршат како споредна дејност и други стопански дејности што се во непосредна врска со вршењето на угостителските услуги на начинот обичаен во угостителството

Републичкиот државен секретар за работи на стопанството ќе дава објасненија за тоа кои стопански дејности можат да се вршат во угостителството како споредна дејност.

Член 10

Сојузот на угостителските комори на Југославија може да ги определува условите и да го врши разврстувањето на угостителските претпријатија и угостителските дуќани во категории според нивното уредување, степенот на удопството и квалитетот на угостителските услуги што ги пружаат.

Член 11

Органот што ќе го определи народниот одбор на околицата (градот, градската општина со одделни права) може за поодделни угостителски дуќани на своето подрачје да го утврди плаќањето на данокот во паушален износ.

Паушалниот износ на данокот се определува однапред за целата работна година и не може во текот на годината да се менува, освен ако не се измениле условите на работата во текот на годината (подолга болест, војна вежба, смрт итн.).

Против решенијата на даночната комисија за облог на данокот во паушален износ угостителскиот дуќан може да поднесе жалба до комисијата за даночни жалби на народниот одбор на околицата (градот) во рок од 15 дена од денот на соопштувањето на решението.

Член 12

Ако угостителскиот дуќан плаќа данок во паушален износ (чл. 11) тој износ треба да го опфати и сојузниот и републичкиот данок на добивката како и делот на добивката што и' припаѓа на околицата, градот односно градската општина со одделни права

Од паушалниот износ на данокот и' припаѓа на федерацијата и на народната република оној дел што му одговара на сојузниот и на републичкиот данок на добивката.

Угостителските дуќани што плаќаат данок во паушален износ должни се да ги плаќаат и постојаните предводи на општествена заедница.

На дуќаните на кои им е определено да плаќаат данок во паушален износ, даночната комисија на околијата (градот) ќе ја определи и паушалната основа на данокот на промет ако вршењето на угостителските услуги на таков дуќан подлежува на плаќање на данокот на промет.

Член 13

Општите прописи за претпријатијата и дуќаните се однесуваат и до угостителските претпријатија и дуќани, ако со оваа уредба не е определено поинаку.

Член 14

Народниот одбор на градската општина со одделни права ги има, во однос на угостителските претпријатија и дуќани што се наоѓаат на подрачјето на општината, сите права што ги има народниот одбор на околијата (градот) во постапката за освивање, надзор и примена на управните мерки.

II. Освивање угостителски претпријатија и дуќани

Член 15

Угостителските претпријатија и самостојните угостителски дуќани се освиваат по општите прописи што важат за стопанските претпријатија и дуќани.

Угостителските дуќани во состав на угостителските претпријатија се освиваат по општите прописи што важат за освивањето на погоните и работните единици на стопанските претпријатија доколку со одредбите од оваа уредба не е определено поинаку.

Член 16

За освивање угостителско претпријатие односно дуќан, мораат да бидат исполнети следните одделни услови:

- 1) работните простории да им одговараат на пропишаните технички услови во поглед на изградбата, уредите и опремата;
- 2) работните простории да им одговараат на адресовно-техничките услови;
- 3) да се обезбедат соодветни спручни кадри;
- 4) персоналот да ги исполнува пропишаните здравствени услови;
- 5) да се исполнети и други одделни услови доколку се пропишани такви услови.

Прописи за изградбата, минимумот на уредите и опремата на угостителските претпријатија односно дуќани, како и за други услови од претходниот став, донесува републичкиот извршен совет.

Народниот одбор на околијата (градот) може да определи угостителските претпријатија односно дуќани, покрај пропишаниот минимум на уредите и опремата во смисла на претходниот став, да мораат да исполнуваат и други услови во поглед на уредите и опремата.

Член 17

Ако угостителско претпријатие односно дуќан освива стопанска односно општествена организација во актот за освивање се внесуваат правата и обврските што ќе ги има угостителското претпријатие односно дуќан спрема освивачот.

Член 18

За освивање угостителски дуќан во состав на угостителско претпријатие мораат да бидат исполнети и условите пропишани во чл. 16 од оваа уредба.

Одобрението за освивање на дуќанот го дава народниот одбор на околијата (градот) на чие подрачје се освива дуќанот.

Народниот одбор на околијата (градот) не може да го ускрати давањето на одобрението ако се исполнети пропишаните услови.

Против решението на народниот одбор со кое се одбива предлогот за давање одобрение угостителското претпријатие има право на жалба до републичкиот државен секретар за работи на стопанството во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.

Член 19

Угостителските претпријатија и самостојните угостителски дуќани се запишуваат во регистарот на стопанските организации кај окружниот суд на чие подрачје се наоѓа седиштето на претпријатието односно дуќанот.

Угостителските дуќани во состав на угостителското претпријатие се запишуваат и во регистарот на окружниот суд на чие подрачје се наоѓаат.

При запишувањето во регистарот угостителските дуќани во состав на угостителско претпријатие задолжително се внесуваат податоците дали дуќанот самостојно набавува материјали за потребите на дуќанот и склучува договори за купопродажба како и за други стопански работи.

III. Угостителски претпријатија со угостителски дуќани во својот состав

Член 20

Односите помеѓу угостителското претпријатие и угостителскиот дуќан во негов состав се регулираат со одредбите од оваа уредба, со правилата на претпријатието и со договорот помеѓу претпријатието и дуќанот.

Во поглед на одобрувањето на договорот и жалбата во случај на одбивање да се даде одобрението важат одредбите од чл. 66 од Уредбата за освивање претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53).

Член 21

Угостителското претпријатие што има во свој состав угостителски дуќани им врши услуги на дуќаните во својот состав споредени со правилата на претпријатието и со договорот помеѓу претпријатието и дуќанот (на пр. го води книговодство, врши услуги на превоз, ускладиштува и врши манипулација на набавените материјали и сл.)

Ако со правилата на претпријатието, со договорот помеѓу претпријатието и дуќанот е тоа предвидено угостителското претпријатие:

- 1) набавува материјали за потребите на дуќаните во свој состав;
- 2) ги преработува материјалите односно приготвува услуги за потребите на дуќаните (на пр. приготвува зимница, негува алкохолни пијалаци и сл.).

Со договорот помеѓу угостителското претпријатие и дуќанот во негов состав ќе се предвиди начинот на формирањето на цените по кои претпријатието ќе му ги врши услугите на дуќанот и ќе му ги отстапува набавените материјали.

Член 22

Угостителското претпријатие што има во свој состав угостителски дуќани управува со заедничките основни средства.

Угостителскиот дуќан во состав на угостителското претпријатие управува со основните средства што исклучиво служат за неговите потреби. Угостителскиот дуќан не може да ги продаде овие основни средства без согласност од претпријатието.

Член 23

Работничкиот совет на угостителското претпријатие што во својот состав има угостителски дуќани го избираат работничките и службените на претпријатието и на угостителските дуќани во неговиот состав.

Член 24

Угостителскиот дуќан во состав на угостителско претпријатие:

- 1) има самостојни обврски спрема општествената заедница;
- 2) има одделни органи на управувањето;
- 3) има право да се издвои од составот на угостителското претпријатие и да стане самостојна стопанска организација.

За угостителскиот дуќан во состав на угостителско претпријатие одделно се утврдува вкупниот приход и се врши неговата расподелба.

Правата и обврските од претходниот став не можат да се изменат ниту да се ограничат со правилата на угостителското претпријатие или со договорот помеѓу угостителското претпријатие и угостителскиот дуќан во негов состав.

Член 25

Ако со правилата на угостителското претпријатие и со договорот помеѓу угостителското претпријатие и дуќанот не е определено поинаку угостителскиот дуќан во состав на угостителското претпријатие:

- 1) самостојно ги набавува материјалите за преработка односно за вршење услуги и за таа цел склучува договори за купопродажба на материјали и за други стопански работи;
- 2) самостојно ги утврдува цените на угостителските услуги;
- 3) води одделно книговодство;
- 4) користи краткорочни кредити за обртните средства;
- 5) има своја текушта сметка кај банката.

Член 26

Угостителскиот дуќан во состав на угостителско претпријатие што самостојно набавува материјали и склучува договори за купопродажба на материјалите и за други стопански работи одговорен е за обврските преземени со договорот со имотот со кој управува и може да биде странка во спорот.

Споровите што ќе настанат во врска со склучувањето и извршувањето на договорите од претходниот став ги решава надлежната државна арбитража.

Член 27

Со угостителскиот дуќан во состав на угостителското претпријатие управуваат: работниот колектив на дуќанот, управниот одбор и работоводачот на дуќанот.

Член 28

За назначување работодач на угостителскиот дуќан во состав на угостителското претпријатие се применуваат одредбите од Уредбата за оснивање претпријатија и дуќани што се однесуваат до назначувањето на директори.

Другите работници и службеници на угостителскиот дуќан во состав на угостителското претпријатие ги назначува работодачот во согласност со директорот на претпријатието ако со правилата на претпријатието не е определено поинаку.

Член 29

Со правилата на претпријатието може да се овласти директорот на претпријатието да може по потреба да преместува или времено доделува на работа персоналот освен работодачите од еден во друг дуќан во состав на претпријатието. За преместувањето на работодачи на дуќани со правилата може да се овласти само управниот одбор на претпријатието.

IV. Управување со угостителски претпријатија и дуќани со сезонско послување

Член 30

Органите односно работниот колектив на угостителското претпријатие односно дуќан со сезонско послување должни се да прибават согласност од

советот за стопанство на народниот одбор на околицата (градот) на своите заклучоци во поглед на:

- а) продажбата на основните средства
- б) употребата на средствата на амортизацискиот фонд, резервскиот фонд и другите фондови на претпријатието односно дуќанот;
- в) донесувањето на тарифниот правилник.

На заклучоците по прашањата од претходниот став мора да се прибави согласност пред нивното извршување.

Советот за стопанство на народниот одбор должен е да го донесе решението во рок од осум дена сметајќи од денот на поднесувањето на барањето за давање на согласност. Ако советот за стопанство во предвидениот рок не го извести угостителското претпријатие односно дуќан за своето решение ќе се смета дека се согласил со заклучокот.

Ако советот за стопанство не ја даде согласноста угостителското претпријатие односно дуќан може да подаде жалба до народниот одбор (соборот на производителите) во рок од 15 дена од денот на приемот на решението со кое не се дава согласноста.

Член 31

Народниот одбор на околицата (градот) врши надзор и одговорен е за одржување и чување на имотот на угостителското претпријатие односно дуќан со сезонско послување за време додека претпријатието односно дуќанот вон сезоната не работи.

Народниот одбор на околицата (градот) може за поодделни претпријатија односно дуќани од ст. 1 да именува и времени управи за вршење надзор а може и да именува и една временна управа за повеќе претпријатија и дуќани.

Народниот одбор на околицата може да ги овласти и народните одбори на општините да именуваат времени управи за претпријатијата и дуќаните со седиште на подрачјето на општината.

Во угостителското претпријатие односно дуќан со сезонско послување, кој по истекот на сезоната ќе продолжи да работи во намален обем работниот колектив што останува избира нови органи, ако состојат пропишаните услови за ибирање на органите односно го презема сам управувањето со претпријатието односно дуќанот.

Со правилата на угостителското претпријатие односно дуќанот со сезонско послување се определува бројот на членовите на органите вон сезоната како и нивните овластувања.

Народниот одбор на општината може да го определи најголемиот број на работниците и службениците што можат да бидат запослени вон сезоната во поодделно угостителско претпријатие односно дуќан.

V. Управување со помали угостителски дуќани

Член 32

Во помали угостителски дуќани во кои работат до тројца работници не се врши конституирањето спрема одредбите од Уредбата за оснивање претпријатија и дуќани, а правилата на дуќаните ги донесува народниот одбор на општината со помош од советот за стопанство на народниот одбор на околицата, односно народниот одбор на градот (градската општина со одделни права).

Угостителските дуќани од претходниот став им се предаваат на работниците на управување со прибавкање на правилата од страна на работниците.

Народниот одбор може да им предаде на управување на работниците со прибавкање на правилата и угостителски дуќани во кои се запослени од три до пет работници.

Член 33

Правилата за помалите угостителски дуќани (од чл. 32) содржат:

- 1) предмет на послувањето на угостителскиот дуќан;

2) список на основните средства, нивната вредност и обемот на правата на располагањето со основните средства;

3) постојани обрлни средства односно кредити за постојаните обрлни средства за кои гарантира околицјата (градот);

4) висина на паушалниот износ на данокот;

5) камата на основните средства;

6) други обврски на дуќанот спрема општествената заедница;

7) права и обврски на работниците на дуќанот;

8) начин на меѓусебното откажување и примамбе нови работници.

Член 34

Давањето на помагало угостителски дуќан на управување на работниците се врши со писмено прифаќање на правилата од страна на работниците на дуќанот било непосредно или преку конкурс.

Давањето на дуќанот на управување со прифаќање на правилата го врши народниот одбор на општината во согласност со советот за стопанство на народниот одбор на околицјата, односно советот за стопанство на народниот одбор на градот (градската општина со одделни права).

Член 35

Работоводачот на угостителскиот дуќан што им се дава на управување на работниците со прифаќање на правилата го избираат работниците помеѓу себе ако не е определено поинаку со правилата односно ако работоводачот не се назначува преку конкурс.

Член 36

Во управувањето работниците на дуќанот ги имаат сите права што по прописите им припаѓаат на органите на дуќанот, ако со оваа уредба или со правилата на дуќанот не е определено поинаку.

Работниците на дуќанот не можат да продадат предмети од основните средства ниту на друг начин да располагаат со нив без согласност од советот за стопанство на народниот одбор на околицјата (градот, градската општина со одделни права).

Член 37

За угостителските дуќани што им се даваат на управување на работниците на дуќанот плаќањето на данокот во паушален износ е задолжително.

Работниците на угостителскиот дуќан слободно располагаат со сите приходи на дуќанот по извршување на обврските спрема општествената заедница по меѓусебна согласба ако со правилата на дуќанот не е определено поинаку.

Простите за пресметковните плати и за употреба на добивката за плати не се применуваат на работниците на овие дуќани.

Правата од социјалното осигурување ги имаат само овие работници на кои работата во угостителскиот дуќан им е редовно запишана и един извор на приходи.

Член 38

Работниците на угостителскиот дуќан можат да го откажат натамошното управување со дуќанот во отказниот рок кој не може да биде покос од шест месеци.

Советот за стопанство на народниот одбор на околицјата (градот, градската општина со одделни права) може да им даде отказ на работниците ако не ги извршуваат обврските предвидени со правилата и тоа во отказен рок кој не може да биде покос од шест месеци.

Против отказот даден во смисла на претходните ставови може во рок од 15 дена да се подаде тужба до окружната државна арбитража.

VI. Утврдување вкупниот приход и платата на работниците и службениците на угостителските претпријатија и дуќани

Член 39

Општите прописи за утврдување вкупниот приход на стопанските организации и за неговата расподелба се применуваат и на угостителските прет-

пријатија, самостојните угостителски дуќани како и на угостителските дуќани во состав на угостителското претпријатие, ако со одредбите од оваа уредба не е определено поинаку.

Член 40

Угостителското претпријатие што има во својот состав угостителски дуќани го утврдува својот вкупен приход одвоено од вкупниот приход на дуќаните.

Член 41

Начинот на формирањето на платниот фонд во угостителските претпријатија и дуќани го определува народниот одбор на околицјата (градот, градската општина со одделни права) по претходно пријавено мислење од работниот колектив на претпријатието односно дуќанот.

Народниот одбор може да определи:

а) платниот фонд на угостителското претпријатие односно дуќан да се формира врз основа на определен процент на цените на угостителските услуги по кои им се вршат тие на потрошувачите. Во тој случај, при утврдувањето на добивката не се одбива од вкупниот приход пресметковниот платен фонд а смот добивен износ со примена на процентот може да се употреби за плати;

б) во угостителското претпријатие односно дуќан, во кој е запослен поголем број работници и службеници кои непосредно не им вршат услуги на потрошувачите (персоналот на кујната, точилницата итн.), платниот фонд да се формира врз основа на определениот процент на цените на угостителските услуги по кои им се вршат тие на потрошувачите, со тоа што при утврдувањето на добивката од вкупниот приход ќе се одбие пресметковниот платен фонд на работниците и службениците кои непосредно не им вршат услуги на потрошувачите;

в) платниот фонд на угостителското претпријатие односно дуќан да се формира на начинот пропишан за другите стопански претпријатија и дуќани.

Против одлуката на народниот одбор за определување на начинот на формирањето на платниот фонд угостителското претпријатие односно дуќан има право на жалба до републичкиот државен секретар за работи на народното стопанство во рок од 15 дена од денот на приемот на одлуката.

Сојузниот извршен совет може да определи и друг начин на формирањето на платниот фонд во угостителските претпријатија и дуќани.

Член 42

Во случај кога платниот фонд на угостителското претпријатие односно дуќан се формира врз основа на определен процент од цените на угостителските услуги по кои им се вршат тие на потрошувачите остварениот платен фонд се распоредува на поодделни одделенија (кујна, точилница, трпезарија итн.) односно работни места, врз основа на процентите определени со тарифниот правилник.

Член 43

Поблиски упатства за утврдувањето и распоредбата на вкупниот приход на угостителските претпријатија и дуќани и за примена на одредбите од чл. 41 на оваа уредба, по потреба донесува Сојузниот извршен совет.

VII. Послување на угостителските претпријатија и дуќани

Член 44

Угостителските претпријатија и дуќани должни се по барање од потрошувачите да ги пружаат услугите со чие вршење се занимаваат освен во случаите кога со посебни прописи е забрането да им се вршат пооделни угостителски услуги на определени лица.

Член 45

Угостителските претпријатија и дуќани при вршењето на угостителските услуги должни се да се

придржуваат кон обичаите за вршењето на угостителските услуги.

Член 46

Угостителското претпријатие односно дуќан должни се на начинот обичаен во угостителството да ги искажуваат цените на услугите што ги вршат.

По барање од потрошувачите угостителското претпријатие и дуќан односно персоналот на претпријатието и дуќанот должни се да издаваат сметка за извршувањето на услугите.

Член 47

Со тарифниот правилник се определува кои работници и службеници на угостителското претпријатие односно дуќан можат да ги користат угостителските услуги по цениите пониски од цените по кои истите услуги им се вршат на другите потрошувачи.

Цениите од претходниот став мораат да ги покриваат фактичните материјални трошоци.

Член 48

Времето во кое угостителското претпријатие и дуќан ќе бидат отворени (работно време) го определува илишниот работнички совет односно работниот колектив.

Народниот одбор на околината (градот, градската општина со одделни права) го определува најмалото работно време во кое поодделни угостителски претпријатија односно дуќани мораат да бидат отворени.

Народниот одбор може да го определи најдолгото време до кое можат ноќе да бидат отворени поодделни угостителски претпријатија односно дуќани. Народниот одбор може да ја предвиди можноста за продолжување на ова време под определени услови и ако угостителското претпријатие односно дуќан ја плати пропишаната такса.

VIII. Стручна спрема на работниците и службениците запослени во угостителските претпријатија и дуќани

Член 49

Работниците и службениците запослени во угостителските претпријатија и дуќани мораат да ја имаат пропишаната стручна спрема.

Стручната спрема на работниците и службениците запослени во угостителските претпријатија и дуќани се здобива со пропишаната школска спрема, завршени курсеви, практична работа за определено време во угостителството и со положен стручен испит.

Поблиски прописи за стручната спрема на работниците и службениците запослени во угостителските претпријатија и дуќани донесува сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство.

Со прописите од претходниот став ќе се определат сроковите во кои работниците и службениците, што се веќе запослени во угостителски претпријатија и дуќани, ќе бидат должни да ги положат соодветните стручни испити, односно да се здобијат со потребна стручна спрема.

IX. Приватни угостителски дуќани

Член 50

Забрането е да се држат приватни угостителски дуќани.

По исклучок со републички прописи, ако го бараат тоа потребите, може во поодделни места и недостатоно стопанско развиени краишта да се дозволи под определени услови да се држат и приватни угостителски дуќани но само за определени угостителски дејности.

Член 51

Во приватен угостителски дуќан не може да биде запослена туѓа работна сила.

По исклучок од одредбата од претходниот став секретаријатот за стопанство на народниот одбор на околината (градот, градската општина со одделни

права) може на имател на приватен угостителски дуќан да му одобри во дните на поодделни празници, свечености, прослави и сл. да може да користи и туѓа работна сила.

Одобрението од претходниот став се издава одделно за секој поодделен случај или однапред за сите такви случаи во иднината и во него мора да биде означен најголемиот број работници чијшто помош во поодделни дни може да се користи.

X. Вршење угостителски услуги во рамките на стопанските и општествените организации, установи и надлежства

Член 52

Стопанските и општествените организации, установите и надлежствата можат да имаат угостителски единици за пружање угостителски услуги на членовите на работните колективи (работнички ре-сторанши и мензи при претпријатијата, установите и надлежствата) односно на членовите на општествената организација (бифеи и ресторанти во клубовите на општествените организации, аморалиштата на синдикатните организации и сл.)

Угостителските единици од претходниот став можат угостителските услуги да им ги пружаат само на членовите на работниот колектив на стопанската организација, установата или надлежството односно само на членовите на општествената организација во чии рамки се наоѓа угостителската единица.

Народниот одбор на околината (градот, градската општина со одделни права), која ќе установи дека угостителската единица од ст. 1 им пружа угостителски услуги и на други потрошувачи може такава угостителска единица да ја прогласи за угостителско претпријатие или дуќан или да ја забрани натамошната работа.

Член 53

На угостителските единици од претходниот член се применуваат прописите што важат за угостителските претпријатија и дуќани.

Сојузниот извршен совет може угостителските единици на поодделни општествени организации да ги ослободи делум или во целост од обврските спрема општествената единица а републичниот извршен совет може да ги ослободи само од обврските што претставуваат средства на народната република, на општините, градите и општините.

Член 54

Угостителските единици од чл. 52 должни се одделно да го искажуваат својот приход и да ги водат пропишаните работни книги.

Член 55

Ако го бараат тоа потребите во просториите на поодделни стопански и општествени организации, установи и надлежства можат да се вршат угостителски услуги и кога не постои одделна угостителска единица.

За вршењето на угостителските услуги на начинот од претходниот став мораат да бидат исполнети здравствено-техничките услови.

Одобрението за вршење на угостителските услуги на споменатиот начин го издава народниот одбор на околината (градот, градската општина со одделни права), по предлог од стопанската односно општествената организација, или установата.

За вршењето на услугите на исполнителски начин се плаќа данок во пашален износ.

Член 56

Државниот секретар за работи на народната одбрана може да оснива угостителски претпријатија и дуќани за вршење угостителски услуги на припадниците на ЈНА и да донесува акти за оснивањето и конституирањето.

Државниот секретар за работи на народната одбрана ги назначува, непосредно или преку курс, директорите на угостителските претпријатија односно раководачите на дуќаните што ги оснива

Основните средства на претпријатијата и дуќаните од ст. 1 можат да бидат одземени и предадени на управување на други претпријатија и дуќани. Ако го бараат тоа потребите на ЈНА можат да бидат и претпријатијата односно дуќаните во целост пренесени од едно во друго место.

Претпријатијата и дуќаните од ст. 1 можат врз основа на одредбата на чл. 53 ст. 2 да бидат делум или во целост ослободени од обврските спрема општествената заедница ако им пружаат угостителски услуги само на припадниците и на лицата запослени во ЈНА.

Финансиската инспекција над угостителските претпријатија и дуќани од ст. 1 ја врши финансиската инспекција на Државниот секретаријат за работи на народната одбрана.

Во случај на ликвидација на претпријатие односно дуќан со нивните основни средства располага Државниот секретаријат за работи на народната одбрана.

XI. Вршење угостителски услуги во угостителските претпријатија и дуќани

Член 57

Народниот одбор на околицата (градот, градската општина со одделни права) го регулира со свои прописи вршењето на угостителските услуги во работните простории (на панаѓури, пригодни собори и приредби, на улици и сообраќајни места и сл.).

Со прописите од претходниот став народниот одбор особено ќе ги определи здравствено-хигиенските и другите услови што мораат да бидат исполнети за вршењето на угостителските услуги и во работните простории како и обврските спрема околицата (градот) на стопанските организации и на лицата што на изложениот начин ги вршат угостителските услуги.

Член 58

Народниот одбор на околицата (градот, градската општина со одделни права) донесува прописи за издавање наместени соби на туристи и патници од страната на домаќинствата.

Народниот одбор за вршењето на услугите од претходниот став може да пропишува такси.

Член 59

Народниот одбор на околицата (градот, градската општина со одделни права) донесува прописи за тоа кога давањето на храна на абоненти од страна на домаќинствата ќе се смета како угостителски дуќан и ќе им подлежува на прописите за приватните угостителски дуќани.

Член 60

Се забранува продажбата на алкохолни пијалоци со точење на мало од страна на производителите и други приватни лица (на пр. на пазари, по куќи, на имоти, во визити и сл.) и стопански организации чијшто предмет на пословањето не го опфаќа вршењето и на угостителската дејност, како и од страна на општествените организации.

XII. Надзор над вршењето на угостителските услуги и управни мерки

Член 61

Инспекциите за пазариштето како и другите надлежни инспекции (санитарна итн.) го контролираат извршувањето на прописите и мерките што се однесуваат до угостителската дејност и вршењето на угостителските услуги.

Член 62

Ако угостителската дејност се врши спротивно на одредбите од оваа уредба можат да се преземат следни управни мерки:

- 1) забрана да се вршат поодделни угостителски услуги;
- 2) забрана да се користат поодделни простории, уреди или опрема;
- 3) уплата на разликата во цената;
- 4) временна забрана да се врши определена угостителска дејност;

стителска дејност;

5) трајна забрана да се врши определена угостителска дејност;

6) сменување на работодавачот на дуќанот односно директорот на претпријатието;

7) распуштање на работничкиот совет и управниот одбор;

8) ставање на угостителското претпријатие или дуќан под присилна управа.

Времената забрана да се врши определена угостителска дејност трае досека не ќе се отстранат пречките, но не може да биде подолга од 3 месеци.

Член 63

Ако предмет на угостителска услуга се произведува што можат да бидат штетни по здравјето на потрошувачот, инспекцијата за пазариштето ќе донесе решение за забрана да се вршат угостителски услуги со такви производи.

Ако угостителското претпријатие односно дуќан при вршењето на поодделни угостителски услуги под ознаката на еден квалитет односно количина дава друг квалитет односно количина, инспекцијата за пазариштето ќе донесе решение за забрана да се вршат угостителските услуги на тој начин.

Член 64

Ако просториите, уредите или опремата на угостителското претпријатие односно дуќан не ги одговараат на пропишаните услови во поглед на техничката и здравствено-техничката заштита на трудот, или на условите на здравствената заштита на потрошувачите, или ако не се zgodни за правилно вршење на угостителските услуги, надлежната инспекција ќе донесе решение со кое ќе се нареди да се отстранат утврдените недостатоци определувајќи срок во кој мора тоа да се изврши.

Ако утврдените недостатоци не се отстранат во определениот срок советот за стопанството на народниот одбор на околицата (градот) ќе донесе решение за забрана на натамошната употреба на таквите простории, уреди или опрема.

Член 65

Ако угостителското претпријатие или дуќан на поодделни потрошувачи им ги наплатува угостителските услуги од ист квалитет и квантитет по вонски (повластени) цени од оние по кои истите услуги им се вршат на другите потрошувачи, инспекцијата за пазариштето ќе го извести за тоа советот за стопанство на народниот одбор на околицата (градот, градската општина со одделни права) кој ќе донесе решение за уплата на разликата во цената во корист на народниот одбор на околицата (градот, градската општина со одделни права).

Одредбата од претходниот став не се применува кога угостителското претпријатие односно дуќан дава обичајни попусти во цената за вршење угостителски услуги во поголем обем.

Одредбите на ст. 1 се применуваат и во случај кога угостителското претпријатие или дуќан на своите работници и службеници им ги наплатува угостителските услуги по повисоки цени спротивно на одредбите од тарифниот правилник (чл. 47 од оваа уредба).

Член 66

Ако угостителската дејност се врши без одобрение или спротивно на одобреното инспекцијата за пазариштето ќе донесе решение за временна забрана да се врши угостителската дејност определувајќи го рокот во кој мора да се прибави пропишаното одобрение.

Ако во определениот рок не го прибави пропишаното одобрение, советот за стопанство на народниот одбор на околицата (градот) ќе донесе решение за трајна забрана да се врши угостителската дејност.

Член 67

Во случај на договор на угостителските претпријатија односно дуќани за наголемување односно

одржување повисоки цени на услугите од оние што им одговараат на условите на пазарот, советот за стопанство на народниот одбор на околицјата (градот) ќе го извести за тоа соборот на производителите на народниот одбор на околицјата (градот) кој може да ги донесе управните мерки од чл. 68 од оваа уредба.

Член 68

Ако угостителското претпријатие или дуќан против кого се преземени управните мерки предвидени со оваа уредба, продолжи и натаму да ги врши угостителските услуги спротивно на одредбите од оваа уредба, советот за стопанство на народниот одбор на околицјата (градот) ќе го извести за тоа соборот на производителите на народниот одбор на околицјата (градот) кој може да донесе решение:

1) за разрешување на директорот на претпријатието односно работодавачот на дуќанот или на друго одговорно лице;

2) за распуштање на работничкиот совет и на управниот одбор;

3) за присилна управа над угостителското претпријатие или дуќан која не може да трае подолго од една година.

Со решението за распуштање на работничкиот совет и на управниот одбор мораат да бидат определени нови избори кои можат да се одржат најрано еден месец од денот на донесувањето на решението, а најдоцна два месеца по тој ден.

Против решението на народниот одбор на околицјата (градот) од претходниот став, угостителското претпријатие или дуќан може во рок од 15 дена да поднесе жалба до републичкиот извршен совет.

Член 69

На работниците и службениците што се членови на работничкиот совет и на управниот одбор како и на директорот односно работодавачот и другото одговорно лице на угостителското претпријатие односно дуќанот спрема кои правосилно е изречена казната од управните мерки од чл. 66 од оваа уредба, се применува одредбата на чл. 54 од Уредбата за престанокот на претпријатијата и дуќаните („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 51/53).

Член 70

Советот за стопанство на народниот одбор на околицјата (градот, градската општина со одделни права) должен е во рок од 15 дена да донесе решение за управните мерки предложени од инспекцијата во смисла на одредбите од оваа уредба.

Член 71

Против решенијата донесени во постапката за приредба на управните мерки угостителското претпријатие односно дуќан може да стави притвор до соборот на производителите на народниот одбор на околицјата (градот) во рок од 8 дена од денот на приемот на решението.

Ако соборот на производителите се согласи со изречената управна мерка угостителското претпријатие односно дуќан може да подаде жалба до републичкиот извршен совет во рок од 15 дена од приемот на решението.

Угостителското претпријатие односно дуќанот што не го користи правото на притвор има право на жалба до републичкиот државен секретар за работи на стопанството во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.

Член 72

Народниот одбор на околицјата (градот) може да го овласти началникот на секретаријатот за стопанство да донесува решенија за управните мерки за чие донесување е надлежен советот за стопанство на народниот одбор.

Член 73

Одредбите од оваа глава ќе се применуваат и на угостителските дуќани во состав на угостителско претпријатие.

Член 74

Примената на управните мерки предвидени со оваа уредба не ја исклучува примената на управните мерки предвидени со другите важечки прописи како и примената на казнените мерки предвидени со оваа уредба и со други важечки прописи.

XIII. Одземање на имотната корист и казни мерки поради повреда на одредбите од оваа уредба

Член 75

Од стопанската и општествената организација, установата со самостојно финансирање, како и од физичкото лице што со дејствието спортивно на одредбите од оваа уредба прибавиле за себе имотна корист ќе се одземе целокупниот износ на така прибавената корист.

Член 76

Со парична казна од 20.000 до 200.000 динари ќе се казни угостителското претпријатие односно угостителскиот дуќан:

1) ако угостителската дејност ја врши без одобрение или одржливо на одобрението (чл. 66);

2) ако со вршењето на угостителските услуги им предава на потрошувачите производи што се штетни по здравјето на луѓето (чл. 63 ст. 1);

3) ако под ознаката на еден квалитет односно количина дава друг квалитет односно количина (чл. 63 ст. 2);

4) ако просториите, уредите или опремата не им одговараат на пропишаните услови во поглед на техничката и здравствено-техничката заштита на трудот или на условите на здравствената заштита на потрошувачите или ако не се zgodни за правилно вршење на угостителските услуги (чл. 64).

Производите со кои е извршено дејствието од точ. 2 ќе се одземат.

Со казната од ст. 1 ќе се казни угостителскиот дуќан во состав на угостителското претпријатие и ако ги продаде основните средства без согласност на претпријатието (чл. 22).

Со казната од ст. 1 ќе се казни угостителското претпријатие или дуќан со сезонско пословање ако пристапи кон извршување на заклучоците од чл. 30 на оваа уредба пред да добие согласност од советот за стопанство на народниот одбор на околицјата (градот).

Ако со некое од дејствијата од претходните ставови се предизвикани особено тешки последици угостителското претпријатие или дуќан ќе се казни со парична казна од 100.000 до 1.000.000 динари.

За дејствијата од претходните ставови ќе се казни и одговорното лице во угостителското претпријатие односно дуќан од 10.000 до 100.000 динари.

Член 77

Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе се казни угостителското претпријатие односно угостителскиот дуќан:

1) ако без одобрението од чл. 5 ст. 2 ги врши угостителските услуги во работното место;

2) ако по цените поголеми од набавните цени ја врши препродажбата на артиклите набавени за вршење на угостителските услуги;

3) ако по престанокот на некој од условите од чл. 16 од оваа уредба продолжи да ја врши угостителската дејност;

4) ако не ја извршува обврската дадена на народниот одбор на околицјата (градот) спрема одредбата на чл. 4 ст. 3;

5) ако на своите работници и службеници ги наплатава угостителските услуги по пониски цени спротивно на одредбите од тарифниот правилник (чл. 47 и 65 ст. 3);

6) ако не им ги даде на инспекцијата за пазарштето или на другите инспекции потребните податоци и обавести, или свесно прави други пречки за правилно вршење на контролата од страна на тие инспекции.

Ако со некое од дејствијата од точ. 1—6 се предизвикани особено тешки последици, угостителското претпријатие односно дуќан ќе се казни со парична казна од 50.000 до 500.000 динари.

За дејствијата од точ. 1—6 ќе се казни и одговорното лице во угостителското претпријатие односно дуќан со парична казна од 5.000 до 50.000 динари.

Член 78

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се казни угостителското претпријатие односно угостителскиот дуќан:

1) ако не ги истакнува цените на угостителските услуги (чл. 46);

2) ако не работи во определеното работно време (чл. 48);

3) ако за вршењето на угостителските услуги користи персонал што нема пропишаната стручна спрема или кој не ги исполнува пропишаните здравствени услови;

4) ако по барање од потрошувачите не пружи услуга со чие вршење се занимава освен во случаите кога со одделни прописи е забрането да им се вршат поодделни услуги на определени лица (чл. 44);

5) ако по барање од потрошувачите одбие да издаде сметка за извршената угостителска услуга (чл. 46 ст. 2);

6) ако на поодделни потрошувачи им наплата угостителски услуги од ист квалитет и квантитет по помиски (повластени) цени од сние по кои истите услуги им се вршат на другите потрошувачи (чл. 65 ст. 1).

За дејствијата од претходниот став ќе се казни и одговорното лице во угостителското претпријатие односно дуќан со казна од 2.000 до 20.000 динари.

Со паричната казна од ст. 1 ќе се казни и приватниот угостителски дуќан ако запослува туѓа работна сила спротивно на одредбата од чл. 50.

Член 79

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се казни угостителскиот дуќан што им е даден на управување на угостителските работници ако продава предмети од основните средства или на некој друг начин располага со нив без согласност од народниот одбор (чл. 36 ст. 2).

Ако со дејствието од претходниот став се предизвикани особено тешки последици, угостителскиот дуќан ќе се казни со парична казна од 20.000 до 200.000 динари.

Угостителскиот дуќан од ст. 1 ќе се казни со парична казна од 2.000 до 20.000 динари:

1) ако пријави на органот за социјално осигурување работници што немаат право на социјално осигурување (чл. 37 ст. 4);

2) ако ги чини нови работници што не ги прифатиле правилата на дуќанот спрема чл. 34.

Член 80

Со парична казна од 2.000 до 10.000 динари ќе се казни работник или службеник на угостителското претпријатие или дуќан:

1) ако наплата од потрошувачите повисоки цени за поодделни угостителски услуги од оние во ценовникот;

2) ако по барање од потрошувачите не сака да издаде сметка за извршените угостителски услуги (чл. 46 ст. 2).

Член 81

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се казни:

1) физичко лице ако држи приватен угостителски дуќан спротивно на прописите од чл. 50;

2) имателот на приватен угостителски дуќан ако запослува туѓа работна сила спротивно на чл. 51;

3) физичко лице ако продава алкохолни пијалоци со точење на мало на пазари, дома, на имотот, во визби и сл. (чл. 60).

Член 82

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се казни стопанската или општествената организација или установата со самостојно финансирање:

1) ако во угостителската единица што е основана за пружање угостителски услуги на членовите на работниот колектив на стопанската организација или установа односно на членовите на општествената организација им пружаат угостителски услуги и на други потрошувачи (чл. 52);

2) ако угостителската единица на стопанската односно општествената организација или установа одделно не го искажува својот приход и не ги води пропишаните работни книги (чл. 54);

3) ако во просториите на стопанската односно општествената организација или установа што вршат угостителски услуги спротивно на одредбите од чл. 55;

4) ако спротивно на одредбите од чл. 60 врши продажба на алкохолни пијалоци со точење на мало;

5) ако угостителската единица на стопанската односно општествената организација или установа ги услужува потрошувачите со производи што се штетни по живото здравје (чл. 63).

За дејствието од ст. 1 ќе се казни и одговорното лице во стопанската или општествената организација или установа со парична казна од 1.000 до 10.000 динари.

Член 83

Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе се казни одговорното лице во установата што не е установа со самостојно финансирање или во надлештво:

1) ако во угостителската единица или во установата односно надлештвото им се пружаат угостителски услуги на потрошувачи што не се членови на работниот колектив на установата односно надлештвото (чл. 52);

2) ако угостителската единица при установата односно надлештвото одделно не го искажува својот приход и не ги води пропишаните работни книги (чл. 54);

3) ако во просториите на установата односно надлештвото се вршат угостителски услуги спротивно на одредбите од чл. 55.

Член 84

Со парична казна од 100.000 до 1.000.000 динари ќе се казни угостителското претпријатие односно дуќан што не ќе ја сообрази својата организација кон одредбите од оваа уредба во срок од 6 месеци во вложувањето во сила на оваа уредба.

Член 85

Народниот одбор на школијата (градот, градската општина со одделни права) може да пропише инспекторите за пазарштето во мандатната постапка (чл. 141 од Основниот закон за прекуоциите) да можат да изрекуват парични казни во висина до 500 динари за прекуоциите предвидени со прописите што ги дојесува народниот одбор врв основа на одредбите од оваа уредба.

Член 86

Мерката одземање на имотната корист и казнените мерки поради повреда на одредбите од оваа уредба се применуваат и на угостителските дуќани во состав на угостителско претпријатие.

Член 87

На повредите на одредбите од оваа уредба што ќе ги стори угостителското претпријатие или дуќан или друга стопанска организација или установа со самостојно финансирање и одговорното лице во нив како и на постапката за примена на предвидените казни мерки и на мерката одземање на имотната

кормот ќе се применуваат и одредбите од чл. 75—83 од Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации.

На повредите на одредбите од оваа уредба што ќе ги стори општествената организација или одговорното лице во општествената организација или установа освен во установа со самостојно финансирање или одговорното лице во надлешството или физичкото лице како и за дозесување решенија за примена на казнените мерки и мерката одземање на имотната корист се применуваат одредбите од Основниот закон за прекршките.

KIV. Преодни и завршни одредби

Член 88

Одредбите од оваа уредба се однесуваат и до вршењето на угостителските услуги во школски, социјални, здравствени и слични установи во поглед на здравствено-техничките услови, обезбедувањето на соодветните уреди и опрема како и стручната опрема на персоналот.

Член 89

Сообразувањето на организацијата на угостителските претпријатија и дуќани кон одредбите од оваа уредба ќе се изврши во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа уредба.

Член 90

Народниот одбор на околицата (градот) ќе се грижи угостителските претпријатија и дуќани да ја сообразат својата организација кон одредбите од оваа уредба во пропишаниот рок.

Народниот одбор на околицата (градот) има право и должен е да изврши делба на угостителските претпријатија на повеќе самостојни единици ако угостителското претпријатие има монополска положба на пазарот.

Член 91

Против одлуката на државните органи донесени во вршењето на правото на надзор по одредбите од оваа уредба не може да се води управен спор.

Член 92

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Упатството за склучување договори при давањето на помали угостителски дуќани во закуп („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 80/49), Упатството за основите на работењето на угостителските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/52) како и другите прописи што се во спротивност со одредбите од оваа уредба.

Член 93

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 55

26 јануари 1954 година

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

64.

Ерз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ГРАДЕЖНОТО ПРОЕКТИРАЊЕ

Член 1

Во Уредбата за градежното проектирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/52) членот 1 се менува и гласи:

„Градежните проекти ги изработуваат проектните претпријатија и проектните бироа.

Градежните претпријатија можат да имаат проектни бироа како одделни поголи.

За градежните проекти одговараат и ги потпишуваат овластените проектанти“.

Член 2

Членот 2 се менува и гласи:

„Проектните претпријатија и бироа се осниваат по одредбите од Уредбата за оснивање претпријатија и дуќани.

Проектните претпријатија и проектните бироа работат под раководство на овластените проектанти за поодделни видови работи од делокругот на претпријатието или бирото.

Овластените проектанти можат да бидат дипломирани градежни инженери, инженери архитекти и техничари од градежната или архитектонската струка, секој за техничката област за која има пропишана школка спрема, ако ги исполнуваат и другите услови што ќе ги пропише сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство“.

Член 3

Членот 3 се менува и гласи:

„Проектно биро може да биде основано и од страна на овластен проектант.

Одобрението за оснивање биро од страна на овластен проектант го дава народниот одбор на градот (околицата) по претходна согласност од Републичкиот државен секретар за работи на стопанството.

Против решението на народниот одбор со кое се одбива издавање на одобрение за оснивање биро може да се подаде жалба до републичкиот извршен совет“.

Член 4

По чл. 3 се додава нов член 3-а, кој гласи:

„Проектното биро основано од страна на овластен проектант се регистрира, послува и ги извршува обврските на општествената заедница по прописите што важат за претпријатијата односно дуќаните“.

Член 5

Членот 4 се укинува.

Член 6

Во чл. 15 последниот став се брише.

Член 7

Во чл. 16 ст. 2 втората реченица се брише.

Член 8

Во чл. 12, ст. 1 се бришат зборовите: „освен за станбените и стопанските објекти“.

Член 9

Членот 24 се менува и гласи:

„Главниот проект подлежува на ревизија. Со ревизијата на проектот сестрано се испитува и утврдува техничката правилност на решенијата дадени во главниот проект“.

Член 10

Член 25 се менува и гласи:

„Ревизијата на главниот проект ја врши комисијата за ревизија на главните проекти, која се состои:

— при народниот одбор на околицата, градот односно градската општина со одделни права,

— при секретаријатот за стопанство на автономната единица.

— при републичкиот државен секретаријат за работи на стопанството и

— при сојузниот Државен секретаријат за работи на народното стопанство“.

Член 11

Членот 26 се менува и гласи:

„Ревизијата на главните проекти ја врши комисијата за главните проекти при народниот одбор на околицата, градот односно градската општина со одделни права.

Секретарот за стопанство на автономната единица и републичкиот односно сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство може

да определи ревизијата на главните проекти за објектите од општ интерес за автономната единица, народната република односно Југославија да

ја врши комисијата за ревизија на главните проекти при тој орган”.

Член 12

Членот 27 се укинува.

Член 13

Членот 28 се менува и гласи:

„Ревизијата на проектите на специфични објекти за потребите на Југословенската народна армија ја врши комисијата за ревизија на главните проекти при Државниот секретаријат за работи на народната одбрана”.

Член 14

Членот 29 се менува и гласи:

„Комисијата ја сочинуваат претседател, секретар и потребен број стручњаци, а по потреба и претставници од Југословенската народна армија, противавионската заштита, санитарната инспекција, инспекцијата на трудот и другите инспекции. Стручниот состав на комисијата мора да и’ одговара на стручната техничка проблематика на проектот што се ревидира.

Бројот на стручните членови на комисијата, освен претседателот, секретарот и претставниците од другите органи не може да биде помал од два”.

Член 15

Членот 30 се менува и гласи:

„Член на комисијата не може да биде лице што е во работен однос со инвеститорот (нарачачот) или со испорачачот на проектот што треба да се ревидира”.

Член 16

Членот 31 се менува и гласи:

„По ревизијата на проектот комисијата донесува решение со кое го одобрува или одбива проектот, или става забелешки и проектот му го враќа на инвеститорот (нарачачот) заради внесување измени.

Комисијата е должна да изврши ревизија на проектот најдоцна во рок од 30 дена од денот кога е примен целосниот проектен елаборат.

Решението се испраќа до инвеститорот (нарачачот) и до проектната организација, односно до овластениот проектант што го изработил проектот”.

Член 17

Членот 32 се менува и гласи:

„Против првостепеното решение од комисијата за ревизија на главните проекти при народниот одбор на околината (градот, градската општина со одделни права), односно при секретаријатот за стопанство на автономната единица, може да се подаде жалба до комисијата за ревизија на главните проекти при секретаријатот за стопанство на автономната единица односно при републичкиот државен секретаријат за работи на стопанството.

Против првостепеното решение од комисијата за ревизија на главните проекти при републичкиот државен секретаријат за работи на стопанството може да се подаде жалба до републичкиот државен секретаријат за работи на стопанството.

Против првостепеното решение од комисијата за ревизија на главните проекти при сојузниот државен секретаријат за работи на народното стопанство може да се подаде жалба до сојузниот државен секретаријат за работи на народното стопанство.

Жалбата се подава во рок од 15 дена од денот кога е примено решението преку комисијата што го донесла првостепеното решение”.

Член 18

Членовите 33 до 41 заклучно се укинуваат.

Член 19

Во членот 42 се брише ставот 2.

Член 20

Во членот 48 се брише ставот 2.

Член 21

Во членот 52 се брише ставот 3.

Член 22

Членот 54 се менува и гласи:

„Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари ќе се казни за прекршок проектното предпријатие или проектното биро ако изработува проекти за кои нема овластени проектанти.

За прекршокот од претходниот став одговорното лице во проектното предпријатие или во проектното биро ќе се казни со парична казна од 1.000 до 10.000 динари”.

Член 23

По чл. 54 се додава нов член 54-а, кој гласи:

„Со парична казна од 1.000 до 30.000 динари ќе се казни за прекршок лицето што изработува проекти за кои не е овластено.

Со паричната казна од претходниот став ќе се казни и овластениот проектант ако врши проектирање или презема изработка на проекти во и покрај проектната организација”.

Член 24

Овластенијата што му се дадени на претседателот на Советот за индустрија и прадесништво на Владата на ФНРЈ по чл. 42 и 60 ги врши сојузниот државен секретар за работи на народното стопанство.

Член 25

Се овластува Секретаријатот за законодавство и организација да издаде пречистен текст на оваа уредба.

Член 26

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ”.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 24

28 јануари 1954 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

65.

Врз основа на чл. 13 од Законот за државните службеници, во врска со чл. 11 и 20 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ

Во Уредбата за звањата и платите на службениците на Народната банка на ФНРЈ („Службени лист на ФНРЈ”, бр. 20/52) се вршат измени и дополненија, така што пречистениот текст да гласи:

УРЕДБА

за звањата и платите на службениците на Народната банка на ФНРЈ

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

1. Општи одредби

Член 1

По оваа уредба се определуваат звањата и платите на службениците на Народната банка на ФНРЈ.

Член 2

Формите на платата се: основна плата, дополнителна плата и функционален додаток.

На службениците можат да им се даваат и повременни награди.

Член 3

Платите на службениците што вршат канцелариски работи се определуваат по прописите за платите на канцелариските службеници кај државните органи.

2. Основна плата

Член 4

Основните плати на службениците се определуваат по платните разреди и тоа:

Платен разред	Износ месечно
I	22.500 дин.
II	21.000 "
III	19.500 "
IV	18.000 "
V	16.700 "
VI	15.500 "
VII	14.300 "
VIII	13.200 "
IX	12.300 "
X	11.400 "
XI	10.600 "
XII	9.800 "
XIII	9.000 "
XIV	8.300 "
XV	7.800 "
XVI	7.300 "
XVII	6.800 "
XVIII	6.300 "
XIX	5.900 "
XX	5.500 "

Член 5

Основните плати се определуваат според звањето и годините на службата.

Звањата се здобиваат според стручната спрема, способноста и успехот во работата.

3. Дополнителна плата и награди

Член 6

Дополнителната плата се определува според значењето на одделни служби и работни места.

Наградата се дава според заложувањето и успехот покажан во работата.

Член 7

Дополнителната плата и наградите се исплатуваат од Фондот за наградување на службениците и работниците на Народната банка на ФНРЈ, чишто средства се формираат од вишокот на приходите над расходите по завршената сметка.

Дополнителната плата може да се исплатува месечно по изработката на месечната состојба, а наградите се исплатуваат по изработката на завршената сметка.

Поблиски прописи за определувањето и исплатата на дополнителната плата и за наградите донесува Управниот одбор на Народната банка на ФНРЈ.

4. Функционален додаток

Член 8

На службениците што се наоѓаат на определени функции им припаѓа и функционален додаток.

Член 9

Функциите што повлекуваат функционален додаток се распоредуваат во шест функционални разреди со следни месечни износи:

Функционален разред	Износ
I	4.000 — 6.000 динари
II	3.000 — 4.000 "
III	2.000 — 3.000 "
IV	1.500 — 2.000 "
V	1.000 — 1.500 "
VI	500 — 1.000 "

Со прописите за дополнителните плати се определува кои функции повлекуваат функционален додаток, распоредот на функциите во определени функционални разреди и друго во врска со определувањето на функционалниот додаток.

Исплатата на функционалниот додаток се запира од првиот ден на наредниот месец по разрешувањето на службеникот од функцијата.

3. Плата по функцијата

Член 10

Со одлука од Управниот одбор на Народната банка на ФНРЈ во согласност со сојузниот Државен секретар за работи на општата управа и за буџет можат определени функции во Народната банка на ФНРЈ да се распоредат во платните разреди од чл. 4 на оваа уредба. Службениците на такви функции примаат основна плата според функциите на кои се наоѓаат без обзир на звањето.

По разрешувањето од таква функција на службеникот му се определува звањето и платниот разред по општите прописи.

II. ЗВАЊА

Член 11

Звањата на службениците се:

- 1) помошен банкарски службеник,
- 2) банкарски службеник,
- 3) виши банкарски службеник,
- 4) советник,
- 5) виши советник.

Член 12

За звањето помошен банкарски службеник потребна е нижа стручна спрема, за звањето банкарски службеник средна односно виша стручна спрема, а за звањето виши банкарски службеник, советник и виши советник потребна е виша стручна спрема.

Како нижа стручна спрема се смета непотполна средна или нејзи рамна стручна школа, како средна стручна спрема потполна средна или нејзи рамна стручна школа, а како виша стручна спрема факултет или нему рамна висока школа, и тоа се со положен стручен испит по завршениот приправнички стаж.

Средна односно виша стручна спрема им се признава и на службениците што немаат соодветна школска спрема, а за кои ќе се утврди дека располагаат со стручна пракса и способност, под услов да положат соодветен одделен стручен испит.

Поблиски прописи врз основа на кои ќе се врши признавањето на стручната спрема во смисла на претходниот став донесува Управниот одбор на Народната банка на ФНРЈ.

Член 13

Звањата на службениците, вклучувајќи ги и приправниците, се распоредуваат според стручната спрема во соодветните платни разреди, и тоа:

- 1) звањето помошен банкарски службеник од XIX до XIV платен разред заклучно;
- 2) звањето банкарски службеник со средна стручна спрема, од XVI до VIII платен разред заклучно;
- 3) звањето банкарски службеник со виша стручна спрема, од XIV до X платен разред заклучно;
- 4) звањето виши банкарски службеник, од IX до VI платен разред заклучно;
- 5) звањето советник, од V до III платен разред заклучно;
- 6) звањето виши советник во II и I платен разред.

III. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЗВАЊЕТО И ПЛАТНИОТ РАЗРЕД ПРИ ПРИЕМОТ ВО СЛУЖБА

Член 14

Приемот на службениците во Народната банка на ФНРЈ се врши преку конкурс.

По исклучок, без конкурс можат да бидат приземени во Народната банка на ФНРЈ лицата што се назначуваат на функциите: директори на филијали, шефови на служби и други виши функции во централите и во Главната централа.

Поблиски прописи за условите за прием во служба донесува Управниот одбор на Народната банка на ФНРЈ.

Член 15

Лицата што првпат стапуваат во служба а немаат стручна пракса, се примаат во службата како приправници и се распоредуваат во почетниот платен разред на соодветното звање, според рангот на стручната спрема, ако со оваа уредба не определено поинаку.

Приправничкиот стаж трае три години.

Приправникот може да го полага стручниот испит откако ќе наполни две години приправнички стаж.

По положениот стручен испит и по наполниениот стаж приправникот се назначува во соодветното звање и се распоредува во наредниот платен разред на тоа звање.

На приправникот што не ќе го положи стручниот испит до истекот на четвртата година на приправничкиот стаж му се откажува службата.

Протиси за приправничкиот стаж и за стручните испити донесува Управниот одбор на Народната банка на ФНРЈ.

Член 16

Лицето што покрај стручната спрема предвидена за поодделни звања има и потребна стручна пракса, се назначува во звањето за кое според стручната спрема, пракса и способност ги исполнува условите предвидени во оваа уредба.

Ако таков службеник порано не го положил стручниот испит, во решението за назначување ќе му се определи срокот во кој е должен да го положи стручниот испит предвиден за приправник со соодветна спрема, односно одделниот стручен испит од чл. 29 на оваа уредба.

Ако таков службеник порано положил стручен испит, ќе ја полага разликата помеѓу порано положениот испит и испитот предвиден за приправниците на звањето во кое е назначен.

Срокот за полагање на испитот од ст. 2 и 3 на овој член не може да биде подолг од една година.

На службеникот што во определениот срок не ќе го положи стручниот испит односно разликата на испитот му се откажува службата.

Губернерот на Народната банка на ФНРЈ, по предлог од надлежниот старешина, а по прибавено мислење од одделната стручна комисија може да го ослободи службеникот од полагање на испитот ако има тој најмалку 10 години стручна пракса.

На лицата што учествувале активно во организирана работа во Народноослободителната борба од 1941, 1942 и 1943 година, а имаат потребна пракса за службата во која стапуваат, звањето им се определува според должностите на кои биле и работите што ќе ги вршат, независно од школската спрема.

Член 17

На лицата што се примаат во служба по претходниот член им се определува платниот разред според годините на службата што се признава за унапредување.

Ако се оцени дека службеникот располага со нарочна стручна способност, тој може во согласност со сојузниот Државен секретар за работи на општата управа и за буџет да се распореди во повисок платен разред од оној во кој би можел да биде распореден по ст. 1 од овој член.

Член 18

На службениците што од службата на Народната банка на ФНРЈ се преземени во служба на државните органи, стопанските и општествените организации, а повторно ќе се вратат во служба на Народната банка на ФНРЈ, им се признава за наредните платни разреди и времето проведено во државна служба, односно во службата на стопанските и општествените организации.

Службеникот кому што службата во Народната банка на ФНРЈ му престанала по отказ што го

поднесол самиот, не може при враќањето во служба да биде назначен во повисоко звање ниту распореден во повисок платен разред од оној што го имал, ако прекилот во службата во Народната банка на ФНРЈ бил покус од три години.

Член 19

Службеникот што преминува непосредно од службата на државните органи во Народната банка на ФНРЈ, се назначува во истиот платен разред што го имал дотогаш.

По исклучок, Губернерот на Народната банка на ФНРЈ, во согласност со комисијата за службенички прашања при Главната централа, може на службеникот од претходниот став да му го определи звањето и платниот разред по одредбите од чл. 16 и 17 од оваа уредба.

IV. НАПРЕДУВАЊЕ

1. Начин на напредувањето

Член 20

Службениците напредуваат со добивање повисоко звање, повисок платен разред и со добивање периодски повишувања.

2. Напредување во повисоко звање

Член 21

Унапредувањето во повисоко звање се врши според стручната спрема, способноста и покажаниот успех во работата, во границите предвидени со распоредот на звањата според стручната спрема во смисла на чл. 13 од оваа уредба.

Член 22

Помощниот банкарски службеник што во текот на службувањето ќе се здобие со школската спрема за звањето банкарски службеник се назначува за приправник на тоа звање во XVI платен разред. Ако веќе се наоѓа во XVI или повисок платен разред, се унапредува во звањето банкарски службеник и во непосредно повисокиот платен разред, откако ќе го положи стручниот испит за звањето банкарски службеник, односно разликата помеѓу овој и веќе положениот стручен испит за звањето помошник банкарски службеник.

Службеникот во звањето банкарски службеник што во текот на службувањето ќе се здобие со факултетска спрема, се назначува за приправник во XIV платен разред. Ако веќе се наоѓа во XIV или повисок платен разред, се унапредува во непосредно повисокиот платен разред, откако ќе го положи стручниот испит односно разликата на испитот.

Времето проведено во платниот разред пред унапредувањето по одредбите од ст. 1 и 2 на овој член се смета за напредување во наредниот платен разред.

На службеникот во звањето банкарски службеник што во текот на службувањето ќе се здобие со факултетска или нејзи рамна школска спрема, а кој се наоѓа во X платен разред, нема да се примени одредбата на ст. 2 од овој член.

Член 23

Службеникот во звањето банкарски службеник што има виша стручна спрема и три години ефективна служба во X платен разред може да биде унапреден во звањето виши банкарски службеник во IX платен разред ако е стручно способен за вршење работите од повисокото звање.

Член 24

Службеникот во звањето виши банкарски службеник што има три години ефективна служба во VI платен разред може да биде унапреден во звањето советник во V платен разред, ако е способен за вршење банкарски работи од поголемо значење, или ако работите од висок стручен квалитет ги врши самостојно.

Член 25

Во звањето виши советник може да биде унапреден службеникот што покажува нарочни квалитети за високи раководни работи или што има научни односно стручни работи од висок квалитет.

Член 26

По исклучок, банкарскиот службеник со виша стручна спрема што се истакнува со нарочни стручни квалитети може да биде унапреден во звањето виши банкарски службеник, ако има најмалку 10 години служба.

Исто така, и службеникот во звањето виши банкарски службеник може да биде унапреден во звањето советник, ако има најмалку 15 години служба.

Член 27

Унапредувањето по чл. 23 до 26 се врши врз основа на податоците и мислењето од одделните стручни комитети што за таа цел ги формира Губернорот на Народната банка на ФНРЈ при централите за народните републики и при Главната централа.

3. Напредување во повисок платен разред

Член 28

Во едно звање службеникот редовно напредува во повисоки платни разреди по секои три години служба.

Ако старешината наоѓа дека службеникот имал слаб успех во работата и дека затоа не заслужува да биде унапреден во повисок платен разред, ќе побара да поведе постапка комисијата за службенички прашања од чл. 33 од оваа уредба заради давање оценка за работата на службеникот.

Ако комисијата даде неповолна оценка, службеникот останува во истиот платен разред уште една година. По истекот на овој рок може повторно да се започне постапка заради давање оценка за работата на службеникот.

Против решението донесено по претходниот став службеникот има право на жалба.

Член 29

Банкарскиот службеник со средна стручна спрема може да биде унапреден од XII во XI платен разред само ако претходно го положи одделниот стручен испит. Прописи за овој испит донесува Управниот одбор на Народната банка на ФНРЈ.

Службеникот што го положи одделниот стручен испит од претходниот став може и порано да биде унапреден во XI платен разред, ако се истакнува со нарочни квалитети и ако има најмалку десет години служба.

4. Периодски повишици

Член 30

Службеникот што ќе проведе три години во завршниот платен разред на своето звање, освен звањето советник и виши советник, а не ќе биде унапреден во повисоко звање, добива периодска повишица. Периодски повишици добива и банкарскиот службеник со средна стручна спрема кој по истекот на три години во XII платен разред не ќе биде унапреден во XI платен разред.

Периодските повишици се даваат по секои три години служба и изнесуваат месечно, и тоа: во XIV и во XII платен разред по 400 динари, во X и VIII платен разред по 500 динари, а во VI платен разред по 700 динари месечно.

Периодските повишици се даваат по службена должност.

Ако со унапредувањето во повисоко звање службеникот би добил помала плата од платата што ја имал со добивените периодски повишици, ја задржува и натаму дотогашната плата.

5. Времето што се признава за напредување

Член 31

Во годините на службата за напредување се признава сето време што го провел фактично слу-

жбеникот во државна служба, во стопански организации, во служба на државни и општествени организации или како наместеник кај приватни работодавачи, на работите за кои се бара стручна спрема од ист ранг како и за звањето во кое се наоѓа службеникот.

Надлежниот старешина во согласност со комисијата за службенички прашања може делум или во целост во годините на службата за напредување да го признае и времето што го провел службеникот на работите за кои е потребна пониска стручна спрема од онаа што се бара за неговото звање, ако се тие работи од иста или слична природа со работите што ги врши.

Ако службеникот имал спрема на непосредно понизок ранг му се признава најмалку една третина од тоа време.

Надлежниот сојузен државен секретар може да донесува поблиски прописи за признавање на времето во годините на служба за напредување по претходниот став.

Во годините на служба за напредување се смета и времето што го провел службеникот:

1) на постојани должности и со постојана плата во претставничките тела и во вишните органи, како и во определените општествени организации во Југославија;

2) во состав на Народноослободителната војска или сојузничките војски во организирана работа во Народноослободителната борба, како и времето што по 6 април 1941 го провел како жртва на фашизмот во затвори, интернација, конфинација, депортација, на присилно исекување, присилни работи, односно во заробеништво;

3) на професионална револуционерно-политичка работа, во револуционерното движење или на други должности во интерес на револуционерното движење, во затвори и логори поради револуционерна работа, пред 6 април 1941;

4) на воена должност, во заробеништво или интернација во војните од 1912—1920 година, ако пред тоа непосредно бил во работен однос;

5) во служба, ако од страна на окупационите органи е отпуштен од службата поради свесно антифашистичко или патриотско држање, или поради својата национална, расна или верска припадност, или слични разлози (затоа што имал неког од членовите на фамилијата во Народноослободителната војска, жена што е отпуштена од служба за тоа што и' бил мажот закован), или ако сам ја напуштил службата или е пензионисан поради овие разлози, под услов повторно да влегол во служба до крајот на 1945 година.

На службениците што стапиле 1941 година во Народноослободителната војска и се носители на „Партизанска споменница 1941“, или се одведени во заробеништво, времето од тој 2 им се смета од 6 април 1941 година.

На службениците што по демобилизацијата од ЈНА, односно по враќањето од заробеништво или интернација по завршетокот на војната стапиле во служба им се признава времето од демобилизацијата односно од враќањето во земјата до стапувањето во служба, ако во служба стапиле до крајот на 1945 година.

Времето проведено во Народноослободителната војска или на активна и организирана работа во Народноослободителната борба до завршетокот на војната се смета двојно. Времето проведено во активна соработка со Народноослободителното движење се смета еднострочно. Поблиски прописи за ова ќе донесе сојузниот Државен секретар за работи на општата управа и за буџет.

Како завршеток на војната во смисла на оваа уредба се смета 15 мај 1945 година.

За напредување може да се признае и времето што го провел службеникот во вршењето приватна професија, ако фактично работел на работите од својата струка. Поблиски прописи за ова ќе донесе сојузниот Државен секретар за работи на општата управа и за буџет.

Не се признава во годишните на службата за напредување времето што го провеле поодделни службеници во служба на непријателските воени или цивилни установи, ако со својата работа во тие установи и сториле штета на борбата за ослободување.

Член 32

Службеникот што е дисциплински казнет со запирање во напредувањето, губи за напредување во повисоко звање или во повисок платен разред, како и за добивање периодска повишица, онолку време колку што е определено во дисциплинската пресуда.

Службеникот против кого со одлука од дисциплински суд е започната дисциплинска постапка или кој е отстранет од должноста, се запира во напредувањето односно во добивањето на периодската повишица.

Ако службеникот против кого е водена дисциплинска постапка биде ослободен, му се враќа правото на засметување на времето што било временно запрето во смисла на ст. 2 од овој член.

V. НАДЛЕЖНОСТ

Член 33

При Главната централа на Народната банка на ФНРЈ, при централите за народните републики и при филијалите се формираат комисији за службенички прашања, кои даваат согласност односно предлози и мислења во случаите предвидени со оваа уредба.

Комисијата при Главната централа на Народната банка на ФНРЈ ја именува и разрешува Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ во согласност со сојузниот Државен секретар за работи на општата управа и за буџет.

Комисијата при централата за народната република ја именува и разрешува генералниот директор на централата во согласност со Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ.

Комисијата при филијалата ја именува и разрешува директорот на филијалата во согласност со генералниот директор на централата за народната република.

Комисиите за службенички прашања задолжително го повикуваат на своите седници претставникот на синдикатот.

По барање од претставникот на синдикатот, неговата изјава по определените предлози се внесува во записник.

Член 34

Решенијата за назначување службеници на филијалата во звањето помошен банкарски службеник, за назначување канцелариски службеници и за унапредување во повисок платен разред во исто звање на сите службеници на филијалата — ги донесува директорот на филијалата.

Решенијата за назначување службеници на централата за народна република во звањето помошен банкарски службеник, банкарски службеник и виши банкарски службеник, за назначување службеници на филијалата во звањето банкарски службеник и виши банкарски службеник и за унапредување во повисок платен разред на сите службеници на централата за народната република — ги донесува генералниот директор на централата за народната република.

Сите решенија за службениците во Главната централа на Народната банка на ФНРЈ ги донесува Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ.

Решенијата од претходните ставови се донесуваат во согласност со комисијата за службенички прашања од чл. 33 од оваа уредба.

Член 35

Решенијата за унапредување на службениците на филијалите и централите за народната република по чл. 26 ст. 1 од оваа уредба, ги донесува Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ во согласност со комисијата за службенички прашања при Главната централа.

Решенијата за унапредување на службениците на Главната централа по ст. 1. чл. 26 од оваа уредба и решенијата за унапредување на службениците во звањето советник и виши советник ги донесува Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ во согласност со комисијата за службенички прашања при централата за народна република односно при Главната централа.

Член 36

Ако не се постигне согласност помеѓу директорот на филијалата и комисијата при филијалата, решението го донесува генералниот директор на централата за народната република.

Ако не се постигне согласност помеѓу генералниот директор на централата за народната република и комисијата при централата, решението го донесува Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ.

Ако не се постигне согласност помеѓу Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ и комисијата при Главната централа, решението го донесува сојузниот Државен секретар за работи на општата управа и за буџет.

Решенијата по ст. 1 и 2 од овој член генералниот директор на централата за народна република и Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ ги донесуваат по претходно прибавено мислење од комисијата за службенички прашања при централата за народна република односно при Главната централа.

Член 37

Решенијата за давање периодски повишици ги донесуваат директорот на филијалата, генералниот директор на централата за народната република и Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ.

Член 38

Правото за донесување решенија за назначување, унапредување и определување периодски повишици генералниот директор на централата за народна република и Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ можат да го пренесат на заменикот на генералниот директор односно на вице-гувернерот на Народната банка на ФНРЈ.

Член 39

Против решението што ќе го донесе директорот на филијалата службеникот има право на жалба до генералниот директор на централата за народната република. Против решението што ќе го донесе генералниот директор на централата за народната република службеникот има право на жалба до Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ, а против решението што ќе го донесе Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ службеникот има право на жалба до сојузниот Државен секретар за работи на општата управа и за буџет.

Жалбата се изјавува во срок од 15 дена од денот на приемот на решението.

VI. ОЦЕНКА НА ЗАКОНИТОСТА НА РЕШЕНИЈАТА ЗА ПЛАТИТЕ

Член 40

Сите решенија за определување звањата и платните разреди односно унапредувањето во повисоки звања или повисоки платни разреди, за давањето периодски повишици, како и решенијата за хонорарната служба кога му е таа главно занимање на службеникот, подлежат на прет-

ходна оценка на законитоста од страна на инспекцијата за плати при сојузниот Државен секретаријат за работи на општата управа и за буџет.

На оценката за законитоста не подлежат решенијата што се донесуваат во согласност сојузниот Државен секретар за работи на општата управа и за буџет.

Старешината надлежен за донесување на решенијата е должен во рок од десет дена од донесувањето на решението да го испрати решението со истрепни податоци до државниот секретаријат за работи на општата управа и за буџет.

Член 41

Инспекцијата за плати е должна во рок од еден месец да ја оцени законитоста на решението што му е испратено.

Ако инспекцијата за плати најде дека решението е согласно со законот, ќе го извести старешината што го донесол решението дека нема забелешки.

Ако инспекцијата за плати најде дека решението не е согласно врз закон, ќе му ги соопшти своите забелешки на старешината што го донесол решението. Старешината е должен во рок од 15 дена да донесе ново решение според ставените забелешки. Ова решение му се испраќа на службеникот до кого се однесува и веднаш се извршува.

Ако старешината што го донесол решението по забелешките што ја даде забелешките не се оправдани, може во рок од 15 дена да стави претовор до сојузниот Државен секретар за работи на општата управа и за буџет на забелешките што ги ставила инспекцијата за плати.

Член 42

Ако инспекцијата за плати во рок од еден месец не го извести старешината што го донесол решението дека решението е согласно со законот, односно не ги соопшти своите забелешки, решението може да се изврши.

Ако се стават забелешки по истекот на рокот од претходниот став, од службеникот нема да се бара да го врати повеќе примениот износ.

Член 43

Ако се утврди дека не е постапено по забелешките или дека решението не било испратено на забелешки, и дека затоа дошло до незаконита исплата, одговорен е и сметководителот што ја извршил исплатата.

VII. ДРУГИ ОДРЕДБИ

1. Определување хонорари

Член 44

За вршење поодделни работи во Народната банка на ФНРЈ можат по потреба да се земаат хонорарни службеници.

На хонорарниот службеник му се определува висината на хонорарот по прописите што важат за хонорарните службеници на државните органи.

2. Плати на службениците времено отстранети од должноста

Член 45

Ако службеникот е отстранет од должноста ќе му се исплатува почнувајќи од првиот нареден месец по донесувањето на решението за отстранување една третина од платата.

Член 46

На службеникот ќе му се врати запрениот дел од платата по укинувањето на суспензијата:

- 1) ако со правосилно решение е запрена кривичната или дисциплинската постапка;
- 2) ако со правосилна пресуда во кривичната или дисциплинската постапка е ослободен од обвинението или обвинението е отфрлено, но не поради ненадлежноста на судот.

Нема да му се врати запрениот дел од платата на оној службеник против кого кривичната постапка била запрена, но за истото дејствие што било повод да се започне кривичната постапка и отстранување од должноста му е изречена заштитна мерка упатување на престој во определено место.

Член 47

За време на издржувањето на казната затвор на службеникот не му припаѓа платата.

Член 48

Ако на службеникот му е откажана службата, го губи правото на отплатина ако сторил кривично дело за кое е правосилно осуден на казната затвор во траење подолго од три месеци, или на некоја потешка казна, или ако во административно-казнената постапка му е изречена заштитна мерка упатување на престој во определено место.

Член 49

Одредбите на чл. 6, 7 и 45—48 ќе се применуваат и на работниците запослени во Народната банка на ФНРЈ.

3. Откази

Член 50

На службениците на Народната банка на ФНРЈ во поглед на надлежноста и постапката на откажувањето службата аналогно ќе се применуваат одредбите што важат за службениците на државните органи.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 51

Службениците го задржуваат звањето, основните плати и функционалните податоци определени по досегашните прописи.

Времето што е признаено при преводенето за напредување не се смета за периодска повишица.

Член 52

Службениците што се затечени во служба на 1 април 1952 година а досега не се преведени од кој и да е разлог, ќе се преведат по досегашните прописи.

Член 53

Службениците во звањето помошен банкарски службеник, вклучувајќи ги и приправниците за тоа звање, се распоредуваат во еден платен разред погоре од платниот разред во кој се наоѓаат сега, но не во повисок од XIV платен разред.

Одредбите од претходниот став ќе се применуваат само на оние службеници на кои при преводенето на 1 април 1952 година односно при назначувањето по 1 април 1952 им е земен, како почетен XX платен разред.

Член 54

Службениците во звањето банкарски службеник со средна стручна спрема што се затечени на 1 април 1952 во звањето виши книговодител, виши кредитен комерцијалист или во други соодветни звања, како и службениците што се затечени на 1 април 1952 во звањето ревизор а се преведени во X платен разред, ќе се унапредат во истото звање во IX платен разред ако имаат преку 15 години служба односно во VIII платен разред ако имаат преку 18 години служба.

Службениците од претходниот став што немаат средна стручна спрема ќе се унапредат во IX платен разред ако имаат преку 18 години служба, односно во VIII платен разред ако имаат преку 21 година служба.

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член ќе се применуваат и на службениците што се унапредени по 1 април 1952 во звањето виши банкарски службеник во IX платен разред.

Одредбите од претходните ставови на овој член ќе се применат и на службениците што се преземени од служба на државните органи односно од сопственството по 1 април 1952.

Член 55

Службениците со средна стручна школа што по чл. 37 ст. 3, односно чл. 41 ст. 5 и чл. 42 од Уредбата за звањата и платите на службениците на Народната банка на ФНРЈ се преведени во звањето виши банкарски службеник во IX односно VIII платен разред, не можат да бидат унапредени во VII платен разред додека не ќе го положат одделниот стручен испит од ст. 3 чл. 12 на оваа уредба.

Одредбата од претходниот став ќе се примени и на службениците од чл. 54 ст. 3 од оваа уредба.

Член 56

Службениците што на 1 април 1952 се затечени во звањето виши финансиски референт или виши ревизор, а се преведени во звањето виши банкарски службеник во VIII односно IX платен разред по ст. 2 и 4 на чл. 51 од Уредбата за звањата и платите на службениците на Народната банка на ФНРЈ се унапредени во VII платен разред во звањето виши банкарски службеник, се ослободуваат од полагањето на одделниот стручен испит од ст. 3 чл. 12 од оваа уредба.

Член 57

Службениците со средна стручна спрема што се затечени на 1 април 1952 во звањето книговодител, а се преведени по чл. 37 од Уредбата за звањата и платите на службениците на Народната банка на ФНРЈ во XII платен разред, на врз основа на ст. 2 и 3 на чл. 51 од истата уредба се унапредени во X платен разред, ќе се унапредат во IX платен разред ако имаат најмалку 21 година служба за напредување.

Член 58

Досегашните прописи за приправничката служба и за стручните испити, како и одредбите од Уредбата за задолжително полагање стручни испити на државните службеници („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 58/50), остануваат во важност и по влегувањето во сила на оваа уредба, а најдоцна до 30 април 1954 година, до кој срок треба да се донесат прописите од ст. 5 чл. 15 од оваа уредба.

Член 59

На приправниците што во текот на 1954 година ќе наполниат 4 години приправнички стаж одредбата на ст. 4 чл. 15 од оваа уредба ќе се примени ако до 31 декември 1952 година не ќе го положат стручниот испит.

Член 60

Одредбата од оваа уредба согласно ќе се примени и на службениците на Државниот осигурителен завод. Правилник за тоа донесува сојузниот Државен секретар за работи на општата управа и за буџет.

Исто така сојузниот Државен секретар за работи на општата управа и за буџет може да прописе одредбите од оваа уредба да се применат и на службениците во другите организации што имаат послушание согласно со послушањето на Народната банка на ФНРЈ.

Член 61

Сојузниот Државен секретар за работи на општата управа и за буџет ќе се грижи за спроведувањето на оваа уредба.

Член 62

Напомените основни плати по чл. 4 и платите по чл. 53—57, како и дополнителните плати ќе се исплатуваат од 1 март 1954 година.

Член 63

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ”.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 38

26 јануари 1954 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

66.

Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА ПЕРСОНАЛОТ ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ

Основни одредби

Член 1

По одредбите од оваа уредба се определуваат звањата и платите на здравствениот персонал запослен во здравствените установи.

Платата на административниот и техничкиот персонал во здравствените установи се определува по прописите за платите на службениците и работниците запослени кај државните органи и установи.

Член 2

Платата на здравствениот персонал запослен во здравствените установи се состои од основна и дополнителна плата.

Основната плата се утврдува во месечен износ според стручната спрема, што е потребна за успешно вршење на работите на звањето и спрема годините на службата а по определената скала на платите разреди.

Дополнителната плата се определува спрема пропишаните услови за работата на поодделно работно место.

Член 3

На здравствениот персонал запослен во здравствените установи можат да му се доделуваат награди за вонредни успеси во работата.

Член 4

Секоја здравствена установа со самостојна управа донесува правилник за платите.

Член 5

Платите на персоналот запослен во здравствена установа не можат во својот вкупен износ да ги надминат вкупните средства предвидени за таа цел со претсметката на здравствената установа.

При определувањето на средствата што со претсметката на здравствената установа се обезбедуваат за плати и награди на здравствениот персонал се зема во обзир и успехот на послушањето на здравствената установа во минатата година.

Со претсметката на здравствената установа се определува делот на вкупните средства од претходниот став наменети за награди на запослениот персонал.

Член 6

Здравствениот персонал запослен во здравствените установи се распоредува во звањето според школската и стручната спрема, што е предвидена со оваа уредба како услов за здобивање со поодделни звања.

За поодделни работни места на здравствениот персонал може народниот одбор на околината (градот) да пропише спити и одделни услови, во согласност со условите пропишани од сојузните и републичките органи.

Правилник за платите

Член 7

Правилникот за платите го донесува управниот одбор на здравствената установа по предлог од управникот на установата. Предлогот на правилни-

кој за платите задолжително му се става на увид на персоналот на здравствената установа најмалку 14 дена пред да му се испрати на управниот одбор.

Забелешките од персоналот на здравствената установа на предлогот на правилникот што не ќе бидат усвоени се испраќаат до управниот одбор со предлогот на правилникот.

Правилникот за платите добива задолжителна сила кога ќе даде на него своја согласност народниот одбор на околицата (градот) односно советот за народно здравје и социјална политика на народната република, ако неговите органи вршат надзор над здравствената установа.

Правилникот за платите на здравствената установа што ја финансира некој од ресорсот добива задолжителна сила кога ќе даде на него своја согласност надлежниот орган на ресорсот што ја финансира установа и надлежниот народен одбор на околицата (градот).

Член 8

Во случај на спор помеѓу управниот одбор на здравствената установа и народниот одбор на околицата (градот) односно советот за народно здравје и социјална политика на народната република надлежен за давање согласност на правилникот, конечно решение го донесува републичкиот извршен совет.

Член 9

Правилникот за платите содржи особено:

- 1) одредби за работните места, работите и условите потребни за работа на поодделни работни места;
- 2) одредби за дополнителните плати за поодделни работни места и работи;
- 3) одредби за начинот на прекувремената работа и за наградувањето за работата на вонредни работи;
- 4) одредби за начинот на доделување, за преметката и исплатата на наградите за вонредни успеси во работата.

Правилникот за платите содржи и одредби за тоа кој персонал може да се храни во здравствената установа, како и одредби за тоа кога е забрането персоналот да се храни во здравствената установа.

Член 10

Кога персоналот на здравствената установа се храни во здравствената установа, храната ја плаќа по полната цена утврдена во ценозникот на установа, што е одобрен од народниот одбор на околицата (градот).

Лекарите и другиот здравствен персонал имаат за време на дежурството во здравствената установа право на храна на товар на здравствената установа.

Звања на здравствениот персонал

Член 11

Звањата и условите за здобивање со звањата на здравствениот персонал запослен во здравствениите установи се:

Звање	Услови за здобивање со звањата
помошен медицински лаборант	
апотекарски лаборант	
забарски асистент	Завршена основна школа и пропишана стручна спрема
масажер	
болничар	
детска гледачка	
хигиеничар	
бабица	Завршена школа за бабици и положен стручен испит
физиотерапевт	Завршена средна медицинска или со неа рамна школа, — курс од физиотерапија односно рехабилитација и положен стручен испит

Звања

Услови за здобивање со звањата

трудова терапеут	Завршена средна медицинска или со неа рамна школа, курс од трудова терапија и положен стручен испит
инструментар	Завршена бабичка или средна медицинска или со пив рамна школа
медицински лаборант	
медицински техничар	
санитарен техничар	
заботехничар	Завршена средна медицинска школа и положен стручен испит
забар	
фармацевтски помошник	
фармацевт	
санитарен хемичар	Завршен соодветен факултет и положен стручен испит
санитарен инженер	
заболекар	
лекар	
фармацевт — специјалист	
санитарен хемичар — специјалист	Завршен соодветен факултет, положен стручен испит и испит за специјалноста
санитарен инженер — специјалист	
лекар — специјалист	

примариумо

Звањето лекар — специјалист со подолга пракса и покажана стручна спрема од највисок квалитет; научни работи од областа на соодветната специјалност

За кои звања постои приправнички стаж и тренинго на истиот, како и услови за полагање на стручните испити пропишува Сојузниот извршен совет.

Плати

Член 12

Основните месечни плати се:	
Платен разред	Износ
I	22.500 дин.
II	21.000 "
III	19.500 "
IV	18.000 "
V	16.700 "
VI	15.500 "
VII	14.300 "
VIII	13.200 "
IX	12.300 "
X	11.400 "
XI	10.600 "
XII	9.800 "
XIII	9.000 "
XIV	8.300 "
XV	7.800 "
XVI	7.300 "
XVII	6.800 "
XVIII	6.300 "
XIX	5.900 "
XX	5.500 "

Член 13

Звањата на здравствениот персонал запослен во здравствениите установи се распоредуваат во платни разреди, и тоа:

звањето помошен медицински лаборант, аптекарски лаборант, забарски асистент и масажер — од XX до XIV платен разред заклучно;
звањето болничар, хигиеничар и детска гледачка — од XIX до XIII платен разред заклучно;

звањето бабица и инструментар со завршена бабичка школа, вклучувајќи ги и приправниците за овие звања — од XVIII до XI платен разред заклучно;

звањето физиотерапевт, трудов терапевт, инструментар со завршена средна медицинска школа, медицински лаборант, санитарен техничар, медицински техничар, лекарски помошник, заботехничар, забар и фармацевтски помошник, вклучувајќи ги и приправниците за овие звања — од XVI до VIII платен разред заклучно;

звањето фармацевт, санитарен хемичар и санитарен инженер вклучувајќи ги и приправниците за овие звања — од XIV до VI платен разред заклучно;

звањето заболечар и лекар, вклучувајќи ги и приправниците за овие звања од XIV до V платен разред заклучно;

звањето фармацевт — специјалист, санитарен хемичар — специјалист и санитарен инженер — специјалист — до V платен разред заклучно;

звањето лекар специјалист — до IV платен разред заклучно;

звањето примариус — до II платен разред заклучно.

Дополнителна плата

Член 14

Дополнителната плата за здравствениот персонал се определува за секое работно место во рамките на средствата предвидени за таа цел со претсметката на здравствената установа.

Здравствената установа може, во исклучителни случаи, во согласност со надлежниот народен одбор на околината (градот), надлежниот орган што ја финансира установата, односно републичкиот извршен совет ако неговите органи вршат надзор над нејзината работа, со договор да определи дополнителна плата поголема од износот што за односното работно место или работа е предвиден со правилникот за платите.

Дополнителната плата се исплатува заедно со основната плата.

Член 15

На наставниот персонал на вишите медицински школи што работи и во здравствени установи му припаѓа, покрај платата што ја прима по прописите што важат за лицата запослени во просветно-научната служба, дополнителна плата по одредбите од оваа уредба.

Член 16

Дополнителната плата на здравствениот персонал со виша стручна спрема што во здравствените установи за хигиенска служба врши исклучиво работи на хигиенско-епидемиолошката служба изнесува најмалку 6.000 динари месечно.

Член 17

За помошниот персонал и за другите службеници на здравствената установа можат да се предвидат дополнителни плати по одредбите на чл. 14 од оваа уредба.

Член 18

Со правилникот за платите ќе се определи и кои функции повлекуваат функционален додаток и друго во врска со определувањето на функционалниот додаток согласно одредбите на чл. 12 и 13 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи

Прием во служба

Член 19

Здравствениот персонал се прима во служба, по правило врз основа на конкурсе, освен оние лица што примале стипендија и со договор се обврзале дека ќе работат во здравствената установа што го распишала конкурсот.

Член 20

Лицата што се примаат првпат во служба, а имаат школски квалификации за звањето за кое

не е предвиден приправнички стаж, се распоредуваат во почетниот платен разред на соодветното звање.

Приправниците за звањата за кои во здравствената служба е предвиден приправнички стаж се распоредуваат во почетниот платен разред на односното звање.

Член 21

Приправниците се распоредуваат во непосредно повисок платен разред кога ќе го положат стручниот испит и ќе го завршат определениот приправнички стаж.

Член 22

Здравствениот персонал запослен во здравствените установи напредува со добивање повисоко звање или повисок платен разред, според здобивените школски и стручни квалификации за звањето за кое се бара повисока школска односно стручна спрема, според покажаниот успех во работата и годините на службата.

Член 23

За унапредување во повисок платен разред потребно е здравствениот персонал запослен во здравствените установи да проведе три години ефективна служба во претходниот платен разред.

Ако старешината наоѓа дека службеникот не се заложува во работата и дека затоа не заслужува да добие повисок платен разред, ќе формира комисија која ќе започне постапка заради давање оценка за работата на службеникот.

Ако комисијата даде неповолна оценка, службеникот останува во истиот платен разред уште една година. По истекот на овој срок може одново да се започне постапка заради давање оценка за работата на службеникот.

Против решението донесено по претходниот став службеникот има право на жалба.

Член 24

Здравствениот персонал запослен во здравствените установи во звањето фармацевт, санитарен хемичар, санитарен инженер и лекар, што во текот на своето службување ќе го положи испитот на специјалноста од определената стручна гранка го добива звањето фармацевт — специјалист, санитарен хемичар-специјалист, санитарен инженер-специјалист односно лекар специјалист и се унапредува во непосредно повисокиот платен разред.

Здравствениот персонал запослен во здравствените установи во звањето лекар — специјалист што во текот на своето службување особено ќе се истакне со својата стручна спрема, а има научни работи од областа на својата специјалност може да се унапреди во звањето примариус. За унапредување во звањето примариус потребна е согласност од комисијата што ја формира советот за народно здравје и социјална политика на народната република.

За натамошното напредување во звањето фармацевт — специјалист, санитарен хемичар — специјалист, санитарен инженер — специјалист, лекар специјалист и примариус потребно е службеникот да проведе во секој платен разред по три години ефективна служба.

Член 25

Здравствениот персонал запослен во здравствените установи што во текот на службувањето ќе се здобие со школска спрема за повисоко звање од она во кое се наоѓа се распоредува во соодветното звање, откога претходно ќе го положи стручниот испит по прописите што постојат и ако врши соодветни работи.

Ако во случајот од претходниот став службеникот се наоѓа веќе во платниот разред што е почетен платен разред на повисокото звање, или во повисок платен разред од овој се унапредува во непосредно повисокиот платен разред.

Член 26

На персоналот запослен во здравствените установи му припаѓаат периодски повишувања по секој три години ефективна служба проведени во највисокиот платен разред за определените звања. Периодските повишувања се даваат по службена должност.

Периодски повишувања има три и тие изнесуваат: во XIV и XIII платен разред — 300 динари, во XI платен разред — 400 динари, во VIII платен разред 500 динари, а во VI, V и IV платен разред — 700 динари месечно.

Член 27

Службеникот што е дисциплински казнет со задржање во напредувањето, губи за напредувањето во повисоко звање или во повисок платен разред, како и за добивање периодска повишувања, онолку време колку што е определено во дисциплинската пресуда.

Службеникот против кого со одлука од дисциплинскиот суд е започната дисциплинска постапка или кој е отстранет од должноста се задржа во напредувањето односно во добивањето на периодската повишувања.

Ако службеникот против кого е водена дисциплинска постапка биде ослободен, му се враќа правото за сметање на времето што било времено задржано во смисла на одредбата на ст. 2 од овој член.

Надлежноста

Член 28

Решенијата за определување на платниот разред и за периодските повишувања ги донесува управникот на здравствената установа.

Против решението службеникот може да подаде жалба до секретарот за работи на општата управа и за буџет во рок од 15 дена.

Конорар за вонредна работа

Член 29

На здравствениот персонал што работи конорарно вон своето работно време му припаѓа надокнада утврдена по слободна погодба со здравствената установа.

Други одредби

Член 30

Во годишните на служба за напредување се признава сето време согласно одредбите од чл. 38 на Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи.

Во случај на отстранување од должноста на службениците и работниците запослени во здравствените установи ќе се применуваат одредбите од чл. 53 до 57 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи.

Во поглед на оценката за законитоста на решенијата за платите, звањата и напредувањето важат одредбите од чл. 47 до 50 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи.

Пресдни и завршни одредби

Член 31

Сите здравствени установи должни се да донесат правилници односно да склучат договори за платите најдоцна во рок од три месеци по влегувањето во сила на оваа уредба.

Органите надлежни за давање согласност на правилниците и договорите должни се да го донесат своето решение за тоа најдоцна во рок од

еден месец по приемот на односните правилници и договори.

Член 32

Дополнителна плата му припаѓа на здравствениот персонал запослен во здравствените установи од 1 март 1954 година.

Член 33

Персоналот запослен во здравствените установи го задржува звањето, основните плати и функционалните додатоци по досегашните прописи.

Времето што при преводенето е признаено за напредување не се смета за периодски повишувања.

Член 34

Здравствениот персонал запослен во здравствените установи што е затечен во служба на 1 април 1952 година а досега не е преведен од кој и да е разлог, ќе се преведе по досегашните прописи.

Член 35

Здравствениот персонал запослен во здравствените установи на работи за кои се бара средна стручна спрема, а кој има IX платен разред, а според признаените години служба ги исполнува условите за повисок платен разред, ќе се унапредува во VIII платен разред, доколку не се примени одредбата на ст. 2 и 3 чл. 23 од оваа уредба.

Член 36

До донесувањето на правилниците за платите односно склучувањето на договорите за платите, платите на здравствениот персонал ќе се определуваат и исплатуваат по досегашните прописи.

Додека не се донесат прописи за дополнителните плати, остануваат и натаму во сила прописите за функционалните додатоци во здравствената служба („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 33/52).

Член 37

Службениците што по одредбите на чл. 15 од Уредбата за звањата и платите на службениците во здравствената служба („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 14/52) се задржани во XVI, XV, XIII, XII, и X платен разред, а според признаените години служба би можеле да бидат распоредени во повисоки платни разреди, ќе се распоредат во соодветните платни разреди според годишните на служба со важност од 1 март 1954 година.

За здобивање со наредниот платен разред и со периодска повишувања на овие службеници ќе им се смета преостанатото време како да не биле задрени во напредувањето.

Член 38

Со влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за звањата и платите на службениците во здравствената служба („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 14/52).

Член 39

Прописите за приправничката служба и стручните испити и за поблиските услови за здобивање со звањата како и одредбите од Уредбата за задолжително полатање на стручните испити на државните службеници („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 58/52) остануваат во важност и по влегувањето во сила на оваа уредба.

Член 40

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ”.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 5
26 јануари 1954 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

67.

Врз основа на чл. 137 ст. 1 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии и чл. 11 и 20 точ. 1 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во чл. 48 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 54/53) се додава нов став, кој гласи:

„Времено, до донесувањето на прописите со кои ќе се установаат изворите на средствата за покривање на расходите за материјално обезбедување на работниците и службениците што се наоѓаат времено во работен однос, намиравањето на сите расходи ќе се врши:

а) половината на износот на материјалното обезбедување и патните трошоци — од средствата на фондот на заводот за социјално осигурување на околината (градот);

б) половината на износот на материјалното обезбедување и патните трошоци како и целиот износ на додатокот за деца — од средствата на фондот на заводот за социјално осигурување на народната република.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ”, а ќе се применува од 1 јануари 1954 година.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 30
26 јануари 1954 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

68.

Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ТРГОВСКИ УСЛУГИ

I. Општи одредби

Член 1

Трговска услужна дејност во областа на размнатата можат да вршат следните стопански организации:

трговските агенции,
посредничките претпријатија и посредничките бирои,

комисионите претпријатија и комисионите дуќани.

складишните претпријатија (јавните складишта), шпедитерските (отпратничките) претпријатија, претпријатијата за контрола на квантитетот и квалитетот на стоките,

претпријатијата за застапување странски фирми.

Организацијата и послувањето на претпријатијата за застапување странски фирми се регулираат со посебни прописи.

Член 2

Доколку со прописите од оваа уредба не е определено поинаку, одредбите од Уредбата за тр-

говската дејност, трговските претпријатија и дуќани што се однесуваат до оснивањето, послувањето, мерките за регулирање на пазарштето, надзорот над вршењето на трговската дејност, управните мерки и казнените одредби, согласно важат и за стопанските организации за трговски услуги.

Член 3

Стопанските организации за трговски услуги вршат услуги врз основа на договор со надолготавецот (комитентот).

Договорот помеѓу стопанската организација и комитентот се заснова и со наметот од комитентот што ќе го прифати организацијата.

Член 4

За извршените услуги стопанската организација за трговски услуги има право на надолготавец.

Висината на надолготавецот се утврдува со тарифата на стопанската организација или со договорот помеѓу стопанската организација и комитентот.

Сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство може да провине, во согласност со Сојузниот извршен совет, тарифите на одделни стопански организации да се поднесуваат на одобрување до државен орган.

II. Трговски агенции

Член 5

Предмет на послувањето на трговската агенција е склучување договори за работи на стоковниот промет од името и за сметка на комитентот.

Предмет на послувањето на трговската агенција може да биде доведување во врска комитенти или комитент со трето лице заради склучување договор за работи на стоковниот промет (мешетарење), како и давање обавести за состојбата на пазарштето.

Член 6

Трговската агенција може од името и за сметка на комитентот да склучува договори за работи на стоковниот промет само врз основа на изричен налог од комитентот.

Налогот од комитентот може да се однесува до склучување договор само за определена работа на стоковниот промет (специјален налог), или до склучување договор за сите или за поодделни видови работа на стоковниот промет (генерален налог).

Член 7

При склучувањето на договорот трговската агенција може да застапува само една договорна странка.

Член 8

За секоја работа што ќе ја склучи од името на комитентот, трговската агенција е должна да состави заклучница во три примерка и да ги потпише од името на комитентот.

Потпишаните примерци од заклучницата ќе ги испратат трговските агенции до другата договорна странка за да ги потпише и таа и, откако ќе ги потпише, да и' врати на агенцијата два примерка од заклучницата, од кои агенцијата ќе задржи еден примерок за себе, а вториот ќе го испрати до комитентот.

Ако втората странка одбие да ја потпише заклучницата, агенцијата е должна за тоа да го известат веднаш комитентот и да му ги соопшти разлогите поради кои другата странка не ја потпишала заклучницата, ако и' се разлогите познати.

Член 9

Трговската агенција е должна да води одделна книга на договорите во која се евидентираат сите договори што ги склучува од името и за сметка на комитентот.

Книгата на договорите ја заверува финансискиот орган на народниот одбор на околината (градот) на чие подрачје трговската агенција има седиште.

Член 10

Трговската агенција е должна да води дневник за посредувањето (мешетарски дневник), во кој се запишуваат сите договори до чие склучување дошло со нејзино посредување (мешетарење).

Запишувањето мора да се изврши истиот ден кога е договорот склучен и по ред по кој се договорите склучени.

Запишувањето мора да содржи имиња на договорните странки, ден на склучувањето на договорот, предмет на договорот, цена и други битни состојни и поважни одредби од договорот, како и потпис на службеникот од трговската агенција што посредувала при склучувањето на договорот.

Мешетарскиот дневник го заверува финансискиот орган на народниот одбор на околината (градот) на чие подрачје трговската агенција има седиште.

Член 11

Трговската агенција е должна веднаш по запишувањето на договорот во мешетарскиот дневник и врз основа на податоците од тој дневник да состави обавест за посредувањето (мешетарски лист) во три примерка и еден примерок да задржи за себе а по еден примерок да им даде на договорните странки.

Во мешетарскиот лист се внесуваат сите податоци од мешетарскиот дневник.

Член 12

Трговската агенција е должна на секоја договорна странка да и издаде по нејзино барање изводи од мешетарскиот дневник што се однесуваат до склучениот договор.

Изводи од мешетарскиот дневник трговската агенција ќе им издава на трети лица и ќе им дава податоци од тој дневник само ако се согласат за тоа странките што го склучиле договорот.

Член 13

Трговските агенции можат да имаат работни ограници само ако го одобри тоа сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство.

Поморските агенции можат да имаат ограници и без тоа одобрение.

Член 14

Ако стопанската организација основа трговска агенција, не е дозволен договор со кој и' се обврзува агенцијата на таа стопанска организација дека нема да врши услуги за други стопански организации.

III. Посреднички претпријатија и посреднички биро**Член 15**

Предмет на послувањето на посредничкото претпријатие и посредничкото биро е: а) доведување во врска комитенти или комитент со трето лице заради склучување договор за определена работа на стоковниот промет (мешетарење), и б) давање обавести за состојбата на пазариштето.

Предмет на послувањето на посредничкото претпријатие и посредничкото биро може да биде и склучување договор за определена работа на стоковниот промет од името и за сметка на комитентот.

Можат да се основаат и посреднички претпријатија и посреднички бирои чијшто предмет на послување се однесува до недвижности.

Член 16

Посредничкото претпријатие и посредничкото биро можат да склучат договор за работа на стоковниот промет, од името и за сметка на комитентот, само врз основа на негов одделен и изричен налог.

Посредничкото претпријатие и посредничкото биро не можат да склучуваат договори врз основа на генералниот налог од комитентот што се одне-

сува до сите или до поодделни видови работи на стоковниот промет.

Член 17

Посредничкото биро има положба на претпријатие доколку не е пропишано поинаку.

Член 18

Одредбите од членовите 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 од оваа уредба важат и во поглед на посредничките претпријатија и посредничките бирои.

IV. Комисиони претпријатија и комисиони дуќани**Член 19**

Комисионите претпријатија и дуќани вршат, како исклучив предмет на послувањето, продажба на подвижни предмети во свое име, а за сметка на лицето што им ја доверило продажбата на предметите (комитент).

Член 20

Комисионите претпријатија и дуќани не можат да продаваат стоки од стопанските организации, ниту можат да продаваат предмети од овие организации, што не се нивен производ.

Комисионите претпријатија и дуќани не можат да купуваат предмети со цел за продажба.

Член 21

Продавната цена на предметите што му се дадени на комисионото претпријатие или дуќан заради продажба како и другите услови на продажбата се утврдуваат по договор помеѓу комитентот и комисионото претпријатие или дуќан.

Комисионото претпријатие или дуќан може да го продаде предметот само по цената утврдена во договорот со комитентот.

Комисионите претпријатија и дуќани должни се да му издадат на комитентот писмена потврда за предметите што ги тримиле заради продажба.

Исто така, комисионите претпријатија и дуќани должни се на купувачот да му издадат признаница на износот на платената цена за продадениот предмет, а на комитентот препис од таа признаница.

Член 22

Комисионите претпријатија и дуќани должни се да водат одделна книга на предметите што им се доверени заради продажба, во која се внесува името на комитентот и податоците за предметите, за цената и за другите услови на продажбата.

Внесените податоци комитентот ги потврдува со свој потпис во книгата.

Книгата на предметите ја заверува финансискиот орган на народниот одбор на околината (градот) на чие подрачје комисионото претпријатие или дуќан има седиште.

V. Складишни претпријатија (јавни складишта)**Член 23**

Предмет на послувањето на складишно претпријатие е сместување и чување стоки (ускладиштување) што ќе му ја довери комитентот (оставач).

Јавното складиште може да има својство на јавно царинско складиште, ако го одобри тоа Управата за царини и ако се регистрира како такво.

Член 24

Во врска со ускладиштувањето на стоките складишното претпријатие може, врз основа на договор со оставачот, да врши и споредни дејствија во врска со ускладиштувањето на стоките, што се пропишани или обичаени.

Член 25

Складишното претпријатие не може да врши купување и продажба на стоки за сопствена сметка ни за сметка на друг.

Член 26

Складишното претпријатие мора да има спитни услови на послувањето.

Општите услови на послувањето мораат да одржат поблиски одредби:

за видот на услугите што ги врши складишното претпријатие;

за начинот и условите за вршење услуги;

за склучувањето договори помеѓу оставачот и складишното претпријатие и за налозите на оставачот на складишното претпријатие;

за цената на услугите и за начинот на нејзиното пресметување;

за меѓусебните права и обврски на складишното претпријатие и оставачот;

за складишните услови.

Општите услови на послувањето можат да одржат и други одредби во врска со послувањето на складишното претпријатие.

Општите услови на послувањето ги донесува работничкиот совет на складишното претпријатие, а ги одобрува народниот одбор на околицата (градот) на чие подрачје се наоѓа седиштето на претпријатието.

Член 27

Општите услови на послувањето на складишното претпријатие се составен дел од договорот помеѓу оставачот и складишното претпријатие, ако пред склучувањето на договорот му биле предадени на оставачот или биле објавени на пропишан или обичаен начин.

Член 28

Складишното претпријатие е должно на оставачот да му издаде потврда за стоката примена на ускладиштување.

Оставачот е должен да му ја врати потврдата на складишното претпријатие кога ќе ја подигне стоката или, ако се издава складишница, при нејзиното издавање.

Член 29

Јавното складиште е должно да води одделна складишна книга.

Во складишната книга се внесува името и седиштето на оставачот, податоци за стоката примена на ускладиштување, условите за сместување, чување на стоките и вршење споредни дејности, како и налози на оставачот во врска со ускладиштените стоки.

Складишната книга ја заверува финансијниот орган на народниот одбор на околицата (градот) на чие подрачје јавното складиште има седиште.

Член 30

Ако примено стоки на ускладиштување преку возар или шпедитер, складишното претпријатие е должно да ги преземе дејствителноста што се потребни да се сочуваат правата на оставачот спрема возарот или шпедитерот и за тоа да го известат веднаш оставачот.

Член 31

Складишното претпријатие може на ускладиштените стоки да издава складишен лист (складишница).

Складишното претпријатие е должно по барање од оставачот да му издаде складишница.

Член 32

Складишното претпријатие може да отвора работни оранџи на целата територија на ФНРЈ.

VI. Шпедитерски (отпратнички) претпријатија

Член 33

Шпедитерското претпријатие се занимава со организирање отпраќање и допраќање стоки што ги врши во свое име а по налог и за сметка на комитентот.

Својата дејност шпедитерското претпријатие може да ја врши и во меѓународниот сообраќај, а во согласност со одредбите од Уредбата за надворешно-трговското послување.

Член 34

Во врска со отпраќањето и примањето на стоките шпедитерското претпријатие може, врз основа на договор со комитентот, да врши и споредни дејности во врска со организирањето на отпраќањето на стоките, што се пропишани или обичајни.

Член 35

Шпедитерското претпријатие не може да врши купување и продажба на стоки за сопствена сметка ни за сметка на друг.

Член 36

Налогот што му е даден на шпедитерското претпријатие може да се однесува било до една или повеќе определени работи во врска со отпраќањето на стоките, или до сите такви работи на комитентот додека не се отповика налогот.

Член 37

Шпедитерското претпријатие може и само да изврши, во целост или делум, превоз со сопствени или други средства доколку не е договорено поинаку.

Ако извршило само превоз, шпедитерското претпријатие ги има правата и обврските на возар.

Член 38

Шпедитерското претпријатие што извршувањето на отпратничка работа ќе му го доверат на друго шпедитерско претпријатие, одговара за неговата работа, освен ако тоа друго шпедитерско претпријатие го избрало самиот комитент.

Во поглед на возарот шпедитерското претпријатие одговара само за неговиот избор, освен ако изрично ја презело одговорноста и за работата на возарот.

Кога комитентот и шпедитерското претпријатие договориле однапред надокнада за шпедитерските услуги во фиксен износ (паушално), шпедитерското претпријатие одговара не само за изборот на возарот туку и за работата на возарот и на другите шпедитерски претпријатија на кои ќе им го довери извршувањето на отпратничката работа.

Член 39

Шпедитерското претпријатие може да отвора работни оранџи на целата територија на Југославија.

VII. Претпријатие за контрола на квантитетот и квалитетот на стоките

Член 40

Претпријатието за контрола на квантитетот и квалитетот на стоките врши контрола, од името и за сметка на комитентот, дали количината и квалитетот на стоките им одговараат на условите од договорот склучен помеѓу комитентот и продавачот.

Претпријатието за контрола на квантитетот и квалитетот на стоките може, врз основа на договор со комитентот, да врши и споредни дејности во врска со таа контрола, што се пропишани или обичајни.

Член 41

Налогот за контрола на квантитетот и квалитетот на стоките може да се однесува до една или до повеќе определени работи или до сите работи на комитентот додека не се отповика налогот.

Член 42

Претпријатието за контрола на квантитетот и квалитетот на стоките мора да има општи услови на послувањето.

Општите услови на послувањето мораат да одржат поблиски одредби:

за видот на услугите што ги врши претпријатието;

за начинот и условите за вршење услуги;

за склучувањето договори помеѓу комитентот и претпријатието и за налозите од комитентот на претпријатието;

за цената на услугите и за начинот на нејзината пресметка;

за меѓусебните права и обврски на претпријатието и комитентот.

Општите услови на послувањето можат да содржат и други одредби во врска со послувањето на претпријатието.

Општите услови на послувањето ги донесува работничкиот совет на претпријатието а ги одобрува народниот одбор на околината (градот) на чие подрачје се наоѓа седиштето на претпријатието.

Член 43

Општите услови на послувањето на претпријатието за контрола на квантитетот и квалитетот на стоките се составен дел од договорот помеѓу комитентот и претпријатието, ако пред склучувањето на договорот му биле предадени на комитентот или биле објавени на претпишан или обичаен начин.

Член 44

Претпријатието за контрола на квантитетот и квалитетот на стоките е должно на комитентот и на испорачачот на стоките да му издаде потврда (сертификат) за извршената контрола.

Член 45

Претпријатието за контрола на квантитетот и квалитетот на стоките е должно во врска со извршената контрола да презема дејствија што се потребни за запазување правата на комитентот спрема одговорното лице и веднаш да ги испрати до комитентот исправите за обезбедување на доказите и за запазување на правата.

Член 46

Претпријатието за контрола на квантитетот и квалитетот на стоките може да отвора работни отпаници на целата територија на Југославија.

VIII. Предни и завршни одредби

Член 47

Стопанските организации за трговски услуги во областа на размената што постојат должни се да ги сообразат своите правила, организацијата и послувањето кон одредбите од оваа уредба во рок од три месеци од нејзиното влегување во сила.

Член 48

Сојузниот извршен совет ќе донесе поблиски прописи за организацијата и послувањето на трговските агенции, посредничките претпријатија и бирите, комисионите претпријатија и дуќани, складишните претпријатија, шпедитерските претпријатија и претпријатијата за контрола на квантитетот и квалитетот на стоките.

Член 49

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 36

26 јануари 1954 година

Велпрад

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

69.

Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ ВКУПНИОТ ПРИХОД ВО ПОГОНИТЕ НА РУДАРСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА НАФТА И НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ

Член 1

Рударското претпријатие, претпријатието за експлоатација на нафта односно претпријатието за

истражување го утврдува вкупниот приход и ја врши неговата расподела за целокупната своја дејност, без обзир дали ја врши таа дејност на подрачје на една или повеќе околии.

Член 2

Со основните средства управува претпријатието. Погоните во состав на претпријатието не можат да ја менуваат намената на основните средства што ги користат, да ги отуѓат тие средства или со тив да располагаат на кој и да е друг начин.

Амортизацијата на основните средства ја пресметува претпријатието.

Со средствата на амортизациониот фонд располага претпријатието.

Член 3

Ако дејноста на рударското претпријатие, претпријатието за експлоатација на нафта односно на претпријатието за истражување е организирана како погон на подрачје на околина (град) на кое не се наоѓа седиштето на претпријатието, претпријатието за таков погон ќе ја искаже добивката одделно и ќе ги извршува обврските спрема народниот одбор на чие подрачје е седиштето на погонот.

Член 4

Погоните ги оснива работничкиот совет на претпријатието.

По издвојувањето средствата за резервниот фонд на претпријатието, ануитетите за долгорочните кредити и средствата за фондот од чл. 6 на оваа уредба, добивката им припаѓа на поодделни погони.

Добивката ја распределува народниот одбор на околината (градот) по општите прописи.

Републичкиот извршен совет може да определи, по предлог од народниот одбор на околината (градот), дејноста на претпријатието на подрачјето на тој народен одбор да се организира како погон.

Член 5

Погонот може да се издвои во самостојно претпријатие само врз основа на заклучокот од работничкиот совет на претпријатието во чиј состав се наоѓа.

По исклучок од одредбата од претходниот став, републичкиот извршен совет може да определи да се издвои погонот во самостојно претпријатие. Ако погонот се наоѓа на територија на една, а седиштето на претпријатието на територија на друга народна република, за издвојувањето на погонот решава Сојузниот извршен совет.

Член 6

Рударските претпријатија и претпријатијата за експлоатација на нафта должни се да ги обновуваат и одржуваат резервите на рудното богатство за рационална и економска експлоатација на рудниците и нафтокосните полиња.

Средствата за обновување и одржување на резервите претпријатијата ги даваат од амортизациониот фонд и од добивката.

Претпријатијата се должни од остварената добивка, по оданочувањето, да го издвојат пропишаниот процент во фондот за обновување и одржување резервите на рудното богатство.

Член 7

Процентот на остварената добивка што се должи претпријатијата да го издвојат во фондот за обновување и одржување резервите на рудното богатство се определува со републичкиот општествен план или со пропис.

За претпријатијата што имаат погони на територија на друга народна република, процентот од претходниот став се определува по сојузниот општествен план или со пропис.

Член 8

Средствата за одржување и обновување резервите на рудното богатство, претпријатијата можат да ги употребат исклучиво за работите на истражување на рудното и друго минерално богатство.

Член 9

Со парична казна од 50.000 до 2.000.000 динари ќе се казни претпријатието што спротивно на одредбата од чл. 6 на оваа уредба врши експлоатација на рудник односно нафтоносно поле на начинот кој не обезбедува одржување и обновување резервите на рудното богатство а има за тоа природни услови, или ако ги троши средствата за одржување и обновување резервите на рудното богатство спротивно на илваката намена.

На повредите на одредбата од чл. 6 на оваа уредба и на постапката за примена на казнените мерки од претходниот став ќе се применуваат и одредбите од чл. 75—83 од Уредбата за управување со основните средства на стопанските претпријатија.

Член 10

Поблиски прописи за спроведувањето на оваа уредба ќе донесува сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство.

Член 11

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 66
26 јануари 1954 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

70.

Врз основа на чл. 13 и 94 од Законот за државните службеници во врска со чл. 11 и 20 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА
ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА ЈАВНИТЕ
ОБВИНИТЕЛИ

Член 1

Членот 1 од Уредбата за звањата и платите на јавните обвинители („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/52) се менува и гласи:

„Платите на јавните обвинители и нивните заменици и помошници се определуваат според звањето и подизите на службата.

Формите на платата на јавните обвинители и нивните заменици и помошници се основна плата, дополнителна плата и функционален додаток.

Основната плата се определува во границите на скалата на платните разреди од чл. 4 на Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи.“

Член 2

Членот 2 се менува и гласи:

„Звањата на јавните обвинители и нивните заменици и помошници се распоредуваат во следните платни разреди:

1) звањето околицки јавен обвинител и негов помошник од XI до V платен разред заклучно;

2) звањето окружен јавен обвинител и негов помошник од X до IV платен разред заклучно;

3) звањето заменик на јавни обвинител на народната република, помошник на јавниот обвинител на АП Војводина, помошник на јавниот обвинител на народната република и помошник на Сојузниот јавен обвинител од VI до III платен разред заклучно;

4) звањето заменик и постар помошник на Сојузниот јавен обвинител од IV до I платен разред.

Член 3

По чл. 2 се додава нов член 2-а, кој гласи:

„Дополнителните плати на околицките и окружните јавни обвинители и нивните помошници се

определуваат спрема платните разреди и изнесуваат месечно:

- | | |
|------------------------------------|------------|
| • 1) во XI, X и IX платен разред | Дин. 2.000 |
| 2) во VIII, VII и VI платен разред | Дин. 1.500 |
| 3) во V и IV платен разред | Дин. 1.000 |

Дополнителната плата на јавниот обвинител на народната република и неговиот заменик и помошник, на јавниот обвинител на АП Војводина и на неговиот помошник и на помошникот на Сојузниот јавен обвинител — изнесува месечно 5.000 динари.

Дополнителната плата на заменикот и постариот помошник на Сојузниот јавен обвинител и на Сојузниот јавен обвинител изнесува месечно 6.000 динари.“

Член 4

Членот 6 се менува и гласи:

„Во поглед на напредувањето и определувањето на платниот разред на помошниците на јавните обвинители важат одредбите од чл. 3 и 4 од оваа уредба. За распоредувањето во платни разреди службениците во звањето постар помошник на Сојузниот јавен обвинител важат одредбата на чл. 4 ст. 4 од оваа уредба.“

Член 5

Во чл. 7 ст. 1 зад зборовите „Јавниот обвинител“ се додаваат зборовите „и помошникот на околицки јавен обвинител.“

Член 6

Членот 8 се менува и гласи:

„На јавните обвинители покрај основната и дополнителната плата им припаѓа и функционален додаток.

Прописи за функционалните додатоци донесува Сојузниот извршен совет.“

Член 7

Во чл. 9 ст. 1 зад зборовите „на замениците“ се додаваат зборовите „и помошниците.“

Член 8

Членот 10 се менува и гласи:

„Ако јавниот обвинител, заменикот или помошникот на повисок јавен обвинител биде назначен во звањето јавен обвинител од повисок ранг, го задржува платниот разред на своето поранешно звање.

Во повисоките јавни обвинителства можат да бидат доделени на работа службеници што имаат ранг на помошници на повисок јавен обвинител. Во овој случај, тие го задржуваат своето звање и платниот разред што го имаат.“

Член 9

Членот 12 се менува и гласи:

„Службениците што на денот на влегувањето во сила на оваа уредба се затечени во звањата помошници и постари помошници на јавните обвинители ќе се распоредат во платните разреди од чл. 2 на оваа уредба.

Преведувањето на овие службеници ќе се изврши согласно со одредбите на чл. 4 од оваа уредба.

Функционалните додатоци што ги примале по досегашните прописи помошниците на јавните обвинители се укинуваат.“

Член 10

Во членот 13, ст. 1 по зборот „заменикот“ се додаваат зборовите „и помошникот“.

Член 11

По чл. 13 се додава нов член 13-а, кој гласи:

„Сојузниот извршен совет ќе формира одделна комисија која ќе изврши ревизија на досегашните решенија за доделување звањата на помошниците на јавните обвинители.“

Член 12

Во членот 14 ст. 1 по зборовите „јавниот обвинител“ се додаваат зборовите „и неговиот помошник.“

Член 13

По чл. 14 се додава нов член 14-а, кој гласи:
„Со прописите за дополнителните плати што се донесуваат по Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи можат да се установуваат дополнителни плати за секретарите и другите правници во јавното обвинителство и до висината на дополнителните плати на помошниците на јавните обвинители од соодветното јавно обвинителство.“

Член 14

Платите по оваа уредба течат од 1 март 1954 година.

Член 15

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 9
26 јануари 1954 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

71.

Врз основа на чл. 71 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните сртани на власта Претседателот на Републиката донесува

О Д Л У К А

ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА

1) Се установува Орден Југословенска велика ѕвезда.

Овој орден им се доделува на шефовите на странски држави за нарочни заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Федеративна Народна Република Југославија и други земји.

2) Се установува Орден Југословенска ѕвезда I, II и III ред.

Овој орден се доделува за нарочни политички, научни и културни заслуги, или за заслуги за развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Федеративна Народна Република Југославија и други земји.

3) Оваа одлука влегува во сила веднаш.

Бр. 161

1 февруари 1954 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

72.

Врз основа на Одлуката на Сојузната народна скупштина за времени стопански мерки до донесувањето на општествените планови за 1954 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА ЗА РЕНТАТА

1. Стопанската организација што има поповолни природни услови за остварување поголема добивка одошто ги има некоја друга стопанска организација од истата стопанска гранка или од истата група стопански организации, должна е да плаќа рента од таа добивка.

Ќе се смета дека постои рента во вкупниот приход на стопанската организација ако има таа поповолни природни услови да остварува добивка во позначаителен износ од просечната добивка во истата

стопанска гранка односно во истата група стопански организации.

2. Како обврзници за плаќање рента можат да се предвидат следните стопански организации:

- а) хидроцентралите;
- б) рудниците на јаглен;
- в) претпријатијата за производство на сурова нафта и земни плинтови;
- г) рудниците на железо;
- д) рудниците на обоени метали;
- е) рудниците на неметали;
- ж) претпријатијата за производство на цемент;
- з) фабриките за шеќер.

3. Висината на рентата се утврдува со републичкиот општествен план одделно за секоја стопанска организација или за група стопански организации во една стопанска гранка. До донесувањето на републичкиот општествен план рентата се утврдува со пропис од републичкиот извршен совет, и тоа однапред за целата 1954 година или за времето до донесувањето на републичкиот општествен план.

4. Рентата се плаќа од делот на добивката кој преостанува по исплатата на сојузниот и републичкиот данок на добивката. Со износот на рентата не може да се намалува основницата спрема која се пресметува данокот на добивката.

5. Рентата се плаќа во процент од остварената добивка.

6. Поблиски прописи за пресметка и уплатата на рентата ќе донесе републичкиот извршен совет.

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“ а ќе се применува од 1 јануари 1954 година.

Р. п. бр. 33

26 јануари 1954 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Велко Зековиќ, с. р.

Потпретседател,
Едвард Кардеж, с. р.

73.

Врз основа на чл. 5, 11 и 91 од Уредбата за данокот на доход („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/53), а во врска со чл. 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДАНОЧНИТЕ СТОПИ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД ЗА 1954 ГОДИНА

I. Основниот данок на доход од селското стопанство за 1954 година ќе се обложи по стопата од 6%.

Народниот одбор на околицјата, градот или градската општина со одделни права ќе ја определи стопата на дополнителниот данок на доход од селското стопанство спрема следните износи на даночните основици:

		до	30.000 динари
1)			
2)	преку 30.000	„	50.000 „
3)	„ 50.000	„	80.000 „
4)	„ 80.000	„	120.000 „
5)	„ 120.000	„	160.000 „
6)	„ 160.000	„	200.000 „
7)	„ 200.000	„	250.000 „
8)	„ 250.000	„	300.000 „
9)	„ 300.000	„	400.000 „
10)	„ 400.000	„	500.000 „
11)	„ 500.000	„	600.000 „
12)	„ 600.000	„	700.000 „
13)	„ 700.000 динари		

II. Основниот данок на доход од селското стопанство за 1954 година ќе се обложи по стопата од 6—8%.

Републичкиот извршен совет ќе ја определи стопата на основниот данок на доход од самостојни занимања и имот во границите на стопите од претходниот став.

Народниот одбор на околицата, градот или градската општина со одделни права ќе ги определи стопите на дополнителниот данок на доход од самостојни занимања и имот спрема износите на даночните основици цитирани горе под I.

III. Данокот на доход во постојан износ за 1954 година ќе се наплатува од носачи, трупачи, улични продавачи на весници и на други производи, од чистачи на чевли што работат без постојано работно место (локал), од занаетчи што вршат услуги без постојано работно место (локал), како и од други лица што вршат слични работи најповеќе со примена на телесна работна сила.

Начинот и постапката за утврдување на овој данок се регулира со републички прописи согласно Уредбата за данокот на доход.

Даночните обврзници што го плаќаат данокот по претходниот став не плаќаат данок на промет.

IV. Данокот на доход во процент од прометот или од бруто приходот ќе се плаќа за 1954 година:

1) на приходите од патенти, изуми и технички усовршувања:

a)	до 50.000 динари	по стопата од	10%
b)	" 100.000 "	" " "	15%
v)	" 200.000 "	" " "	20%
g)	" 400.000 "	" " "	25%
d)	преку 400.000 "	" " "	30%

Ако приходите од патентите и техничките усовршувања ги примаат работниците и службениците или членовите на задружните по основите на своите пронајдоци, изуми и технички усовршувања, или ги примаат живните наследници по правото на наследство или подароци, данокот се плаќа по стопите од претходниот став намалени за 50%;

2) на приходите од згодите од облици и други игри на среќа — по стопата од 15%;

3) на приходите од продажба на среќките на Југословенската лотарија — по стопата од 10%;

4) на приходите од договорните застапници на Државниот осигурителен завод што не се во работен однос со тој Завод — по стопата од 10%;

5) на приходите на транспортните и крејбрежните работници што не се во постојан работен однос — по стопата од 5%;

6) на приходите од вршење услуги на државните органи и установи, на стопанските, задружните и општествените организации и на приватните лица што се должни да водат работни книги, ако прimateлите на сите приходи немаат постојани дуќани, — по стопата од 15%;

7) на приходите од забавните дуќани и од приредувачите на приредби што патуваат — по стопата од 15%.

На приходите на кои се плаќа данок на доход по горните точки од 1—7 под IV, не се плаќа данокот на промет.

V. Данокот на доход на повремена приходи ќе се наплатува во 1954 година по следните стопи:

a)	до 50.000 динари	по стопата од	30%
b)	" 100.000 "	" " "	35%
v)	" 200.000 "	" " "	40%
g)	" 300.000 "	" " "	45%
d)	" 400.000 "	" " "	50%
f)	" 600.000 "	" " "	55%
e)	" 800.000 "	" " "	60%
ж)	преку 1.000.000 "	" " "	70%

VI. Данокот за употреба на туѓа работна сила ќе се обложки во 1954 година по стопата од 5% по еден работник — година.

VII. Данокот по повисоката даночна стопа не може да биде поголем од данокот по најблиската повиска стопа, наголемен со разликата на даночната основица поради која би требало да се примени повисоката даночна стопа.

VIII. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 34

28 јануари 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Велько Зековиќ, с. р.

Потпретседател,
Едвард Кардељ, с. р.

74.

Врз основа на чл. 79 ст. 1 точ. 1 од Уставниот закон, а во врска со чл. 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон и чл. 20 од Уредбата за времево финансирање на инвестициите во 1953 година, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА КАМАТНИТЕ СТОПИ И ЗА СРОКОВИТЕ НА ОТПЛАТАТА ЗА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ЗАЕМИ ОДОБРЕНИ ВО 1953 ГОДИНА

1) За инвестиционите заеми на основната инвестициона изградба што се одобрени во 1953 година од Сојузниот фонд за кредитирање на инвестициите и фондовите за кредитирање на инвестициите на народните републики и по одобрените инвестициони заеми во 1953 година за другите инвестиции од Сојузниот фонд за кредитирање инвестициите, а при кои каматната стопа и сроковите на отплатата не се определени со договор, ќе се примени каматната стопа од 2% годишно и рокот на отплатување од 10 години.

По исклучок од условите од претходниот став, се пропишува каматната стопа од 1% годишно и следните срокови на отплатувањето:

I. За индустријата

	Години
— за изградба хидроцентрали, далекуводи и трансформатори со напон поголем од 30 KV	50
— за изградба термоцентрали како составни објекти	50
— за изградба металуршки и рударски објекти и коксари	50
— за изградба фабрики за производство вештачко гудре и фабрики за производство селско-стопанска механизација	30

II. За селското стопанство

	Години
— за набавка трактори, средни селско-стопански машини и за набавка приплоден и работен добиток	10
— за подигање овошни градини, лозја, хмеларници и за изградба друпи селско-стопански објекти	40
— за изводење мелиорации	50
— за надокнада на штетата за земјиштата и градежите	30

III. За сообраќајот

	Години
— за набавка морски и речно-морски бродови	30
— за набавка железнички возила за јавниот сообраќај	30
— за набавка патни моторни возила	10

2) Средствата од Сојузниот фонд за кредитирање на инвестициите и од фондовите за кредитирање

на инвестициите на народните републики се намалуваат за износите на дадените заеми за објектите на основната инвестициона изградба што се одобрени во 1953 година и се пренесуваат во корист на Општиот инвестиционен фонд.

Во врска со одредбата од претходниот став अनुштите по заемите одобрени во 1953 година за објектите на основната инвестициона изградба од средствата на сојузниот и републичките фондови за кредитирање на инвестициите ќе се уплатуваат во корист на Општиот инвестиционен фонд.

3) По одобрените заеми во 1953 година, за другите инвестиции од фондовите за кредитирање на инвестициите на народните републики ќе се применува каматната стопа според Уредбата за каматните стоки („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 25/52) во смисла на чл. 18 од Уредбата за времено финансирање на инвестициите за 1953 година („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 2/53), сроките за отплатувањето на овие кредити ќе ги прошириат народните републики најдоцна до 15 март 1954 година. Ако народните републики не донесат прописи за сроките на отплатувањето до овој срок, ќе се применат сроките на отплатувањето прописани во претходната точка.

4) Ако народниот одбор на околицјата (градот) не ја определил каматната стопа и сроките на отплатувањето во смисла на чл. 19 од Уредбата за времено финансирање на инвестициите во 1953 година, и ако не го стоји тоа ги до 15 март 1954 година, на инвестиционите заеми одобрени во 1953 година од фондовите за кредитирање на инвестициите на околиците (градовете) ќе се применува каматната стопа и сроките на отплатувањето од точ. 1 на оваа одлука.

5) Корисниците на заемите од 1953 година должни се да ја извештаат банката дали инвестициониот објект за кој добиле заем во целост е завршен и пуштен во работа, односно кои поголеми од тој објект се пуштени во работа, за да го утврдат со банката со договор датумот од кој ќе почне да се отплатува заемот.

6) За следните инвестиции што во 1953 година се финансираат со заеми од сојузниот фонд за кредитирање инвестициите, фондовите за кредитирање инвестициите на народните републики и фондовите за кредитирање инвестициите на околицјата и градовете, инвеститорите се ослободуваат од враќање на заемот и од плаќање камати, и тоа:

- за изградба железнички пруги;
- за изградба јавни патници, вклучувајќи ги и постојаните патници во шумарството;
- за изградба мостови;
- за изградба аеродроми и за набавка авиони со воздушен сообраќај;
- за изградба поморски луки;
- за истражни работи во рударството и електростанството при кои инвеститорите се државни органи или државни установи;
- за мелиорационите работи што ги изводе државни органи;
- за комуналната и станбената дејност на државните органи;
- за научни и културно-просветни дејности за кои инвеститори на објектите биле државни органи односно државни установи;
- за здравствената дејност;
- за социјалните грижи; и
- за дејноста на државните органи.

7) Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ”.

Р. п. бр. 60

26 јануари 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Велько Зековиќ, с. р.

Помпретседател,
Едвард Кардељ, с. р.

75.

Врз основа на чл. 7 од Уредбата за вкупниот приход на стопанската организација и за неговата распределба („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 51/53) и чл. 49 од Уредбата за књиговодството на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 53/53) Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПЕРИОДИЧНОТО ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ЗА РАСПОДЕЛБАТА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1) Стопанските организации составуваат времено периодична пресметка (во натамошниот текст: периодична пресметка) на вкупниот приход, и ја вршат неговата распределба, по правило секој месец.

Сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство може да ги определи групите на стопанските организации што ќе ја составуваат пресметката и што ќе ја вршат распределбата на вкупниот приход во периоди од 3 или 6 месеци.

Стопанските организации на внатрешната трговија ја составуваат периодичната пресметка на вкупниот приход и ја вршат неговата распределба секој месец.

2) Стопанските организации се должни пред составувањето на периодичната пресметка да ги согласат со банката при која имаат текуша сметка податоците за исплатите на товар на платниот фонд, како и податоците за уплатите на амортизацијата и обврските спрема заедницата извршени до крајот на пресметковниот период.

Периодичната пресметка мора да биде составена врз основа на податоците што се приобичени во књиговодството на стопанската организација.

3) По извршената пресметка и распределба на вкупниот приход стопанската организација е должна да и поднесе на банката при која има текуша сметка и на финансискиот орган на народниот одбор на околицјата (градот, градската општина со одделни права) извештај за пресметката и распределбата на вкупниот приход заедно со бруто билансот најдоцна во срок од 25 дена по истекот на периодот за кој е пресметката извршена.

Погонските односно работните единици од чл. 65 на Уредбата за оснивање претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 51/53), што се наоѓаат во седиштето на претпријатието на подрачјето на друга околицја (град, односно градска општина со одделни права) извештајот за пресметката и распределбата на вкупниот приход заедно со бруто билансот го поднесуваат до банката при која имаат текуша сметка, до финансискиот орган на народниот одбор надлежен за местото на нивното седиште и до финансискиот орган на народниот одбор надлежен за местото на седиштето на претпријатието.

4) Ако банката по примениот извештај утврди дека постојат грешки во пресметката и во распределбата на вкупниот приход, ќе ја повика стопанската организација да изврши потребни исправки. Ако стопанската организација не се сложи со забелешката од банката односно ако не дојде до потребната согласност, стопанската организација има право во срок од три дена од приемот на забелешките да побара од надлежниот народен одбор на околицјата (градот, градската општина со одделни права) да донесе решение за правилноста на пресметката и распределбата на вкупниот приход. Народниот одбор е должен да донесе решение во срок од осум дена. Против ова решение во рок од осум дена од денот на приемот на решението може да се подаде жалба до републичкиот државен секретар за работи на стопанството. Жалбата не го задржува извршувањето на решението.

Ако стопанската организација во рок од три дена не барада надлежниот народен одбор да донесе решение за правилноста на пресметката и распределбата на вкупниот приход, ќе се смета дека ги усвоила забелешките од банката. А ако народниот одбор во рок од осум дена не донесе решение по барањето од стопанската организација, ќе се смета дека ги усвоил забелешките од банката.

5) Стопанската организација што не ќе поднесе до банката извештај за пресметката и распределбата на вкупниот приход со бруто билансот до распределениот рок, може да им исплатува на работниците и службениците на име аконтација за платите износ до 60% од висината на пресметковниот платен фонд, без обзир на евентуално повеќе остварениот платен фонд во поранешните периоди.

Ако стопанската организација ни во рок од 15 дена по истекот на рокот за поднесување извештај не го поднесе извештајот за пресметката и распределбата на вкупниот приход заедно со бруто билансот, банката ќе запре секоја исплата од текуштата сметка на стопанската организација.

6) Во текот на месецот а до поднесувањето извештајот за пресметковниот платен фонд за односниот месец, банката им исплатува на стопанските организацији аконтации на платниот фонд во висина на пресметковниот платен фонд од минатиот месец.

По поднесувањето на извештајот за пресметковниот платен фонд банката ја исплатува разликата помеѓу износот по поднесениот извештај и износот на извршените исплати по претходниот став од оваа точка.

Исплатите во смисла на ст. 1 од оваа точка се вршат до рокот за поднесување извештај за периодичната пресметка и за распределбата на вкупниот приход на стопанската организација.

Стопанската организација што за минатиот период за пресметка примила аконтации на платите во поголем износ од остварениот платен фонд за тој период, должна е повеќе примените износи да ги врати во наредните периоди.

Ако стопанската организација во минатиот период за пресметка не остварила ни 60% од пресметковниот платен фонд исплатите на аконтациите на платите за следниот период банката ќе ги врши во висина и за времето за кое народниот одбор на околината (градот, градската општина со одделни права) ќе и даде на банката гаранција спрема посебните прописи.

7) Банката ги извршува налозите на стопанската организација за исплата во ранките на расположивите средства по текуштата сметка.

Во ранките на расположивите средства првенствено се напитуваат обвршите спрема општествената заедница.

8) Банката води евиденција за определените елементи на вкупниот приход и распределбата на добивката (општествена евиденција) за стопанските претпријатија и дуќани, занаетчиски и набавно-продавни задруги и индустриски погони на земјоделските задруги. Банката ја води оваа евиденција врз основа на податоците за измените по тековните сметки на стопанските организацији и податоците од извештајот за пресметката и распределбата на вкупниот приход.

Сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство ќе пропише кои податоци треба да обезбеди банката преку општествената евиденција.

9) Заради правилно евидентирање на сметките во општествената евиденција, стопанските организацији се должат на налозите за уплата и исплата што ги испраќаат до банката да ја ставаат шифрата што ќе ја определи банката со свои упатства.

10) Стопанските организацији ќе поднесуваат извештај за периодичната пресметка и за распредел-

бата на вкупниот приход и бруто билансот на обрасците што ќе ги пропише сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство.

11) Ова одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува по донесувањето на времените плански инструменти од страна на надлежните органи за формирање платниот фонд во смисла на Решението на Сојузниот извршен совет за исплатите на аконтациите на платите во стопанските организацији, со тоа што периодичните пресметки да го опфатат и времето од 1 јануари 1954 година.

Р. п. бр. 58

28 јануари 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Вељко Зековиќ, с. р.

Потпретседател,

Едвард Кардељ, с. р.

76.

Врз основа на чл. 79 точ. 1 од Законот за спроведување на Уставниот закон, а во врска со чл. 47 и 48 од Уредбата за управување со основните средства на стопанските организацији („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ СРЕДСТВАТА ЗА ЗАМЕНА ОД АМОРТИЗАЦИОННИТЕ ФОНДОВИ

1) Средствата на амортизациониот фонд стопанските организацији ги водат на сметка при Народната банка на ФНРЈ.

2) Делот на средствата на амортизациониот фонд наменет за замена стопанската организација може слободно да го користи само за замена на постоечките физички дотраени основни средства, што и' се нужни за нејзината стопанска дејност, а не и за прибавување основни средства со цел за создавање нови инвестициони објекти и погони.

Стопанската организација е должна, пред да пристапи кон прибавување основни средства за замена на товар на амортизациониот фонд во смисла на одредбите од претходниот став, да и' поднесе на Народната банка на ФНРЈ претсметка за документацијата (инвентарска картичка, технички наод на стручната комисија и одлука на работничкиот совет за замена), од која ќе се гледа дека со тоа се врши замсна на постоечкото физички дотраено основно средство.

3) Народната банка на ФНРЈ нема да врши исплати на товар на делот на амортизациониот фонд наменет за замена, ако стопанската организација не ќе постапи во смисла на одредбите од претходната точка.

Во случај на спор помеѓу банката и стопанската организација во врска со одбивањето на исплатата на товар на амортизациониот фонд за замена, стопанската организација може да го изнесе овој спор пред стручната комисија.

Стручните комисији ги именува републичкиот државен секретар за работи на стопанството.

Стручната комисија донесува решение за тоа дали барањето на стопанската организација е во согласност со одредбите на точ. 2 од оваа одлука, земајќи ги во обзир разлозите поради кои Народната банка на ФНРЈ одбила да врши исплата. Решението на стручната комисија е конечно.

4) Делот на средствата на амортизациониот фонд наменет за финансирање на инвестициите, имено користење било забрането (блокиран дел на средствата на амортизациониот фонд) до 1 јануари 1954 година, не може да се користи ни во иднина.

Неискористените средства на делот на амортизациониот фонд наменети за инвестиционо одржу-

вање и искажани по завршната сметка за 1953 година стопанската организација може да ги користи по прописите што постојат.

5) Контролата на исправноста на претсметките и пресметките на амортизацијата во смисла на одредбите на чл. 48 од Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации, Народната банка на ФНРЈ ја врши врз основа на завршната сметка, периодичните извештаи за пресметката и распределбата на вкупниот приход во смисла на чл. 49 од Уредбата за книговодството на стопанските организации и врз основа на периодичните и годишните изводи за станатите измени во состојбата на основните средства што се должни стопанските организации да ги испраќаат до Народната банка на ФНРЈ во смисла на ст. 2 чл. 57 од Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации, како и со увид во книговодството на стопанската организација.

6) Се овластува сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство по предлог од Народната банка на ФНРЈ да го пропише образецот на претсметката на амортизацијата, како и образецот на периодичните изводи (пресметката) за станатите измени во состојбата на основните средства на стопанската организација.

Стопанската организација е должна годишната претсметка на амортизацијата да ја испраќа до Народната банка на ФНРЈ најдоцна до 31 јануари секоја година.

По исклучок од одредбата од претходниот став рокот за поднесување претсметката за 1954 година е 28 февруари 1954 година.

7) Стопанската организација што не ќе ја испраќа годишната претсметка на амортизацијата во пропишаниот рок ќе се казни со парична казна од 10.000 до 100.000 динари.

Постапката поради повредите од претходниот став се води по одредбите од чл. 76—83 од Основната уредба за управување со основните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 52/53).

8) Контролата на наменската употреба на средствата на амортизационите фондови Народната банка на ФНРЈ ја врши со испитување исплатните документи (фактури, ситуации и сл.), што ги приложува задолжително стопанската организација со налогот за исплата.

9) Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ”.

Р. п. бр. 17

26 јануари 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

77.

Врз основа на Одлуката на Сојузната народна скупштина за временни стопански мерки до донесувањето на општествените планови за 1954 година, а во врска со чл. 3 ст. 2 од Уредбата за вкупниот приход на стопанските организации и за неговата распределба и точ. III — 3 од Одлуката на распределба на приходите за времено финансирање на буџетот, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УЧЕСТВОТО НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ ВО ПРИХОДИТЕ ШТО И ПРИПАГААТ НА ОКОЛИЈАТА, ГРАДОТ И ГРАДСКАТА ОПШТИНА СО ОДДЕЛНИ ПРАВА

1. — Народните републики и автономните единици можат да учествуваат во вкупните приходи што и припаѓаат на околицата, градот и градската

општина со одделни права, по единственото мерило за сите приходи и за целата народна република односно автономната единица во зависност од висината на приходите.

2. — Учеството на народните републики и автономните единици во приходите што и припаѓаат на околицата, градот и градската општина со одделни права може да се определи со општествениот план на народната република и автономната единица односно со одлука за временните стопански мерки до донесувањето на општествените планови за 1954 година.

3. — Средствата добивени со учеството во приходите што и припаѓаат на околицата, градот и градската општина, народната република односно автономната единица може да ги употреби само за помош на економски недоволно развиените околии за стопански цели.

4. — Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ”, а ќе се применува од 1 јануари 1954 година.

Р. п. бр. 18

26 јануари 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

78.

Врз основа на Одлуката на Сојузната народна скупштина за временни стопански мерки до донесувањето на општествените планови за 1954 година, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ ПЛАТИТЕ НА ПЕРСОНАЛОТ ЗАПОСЛЕН ВО СЛУЖБА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ И ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ

1) До донесувањето на прописите за платите во смисла на чл. 69 до 74 од Уредбата за организацијата, послувањето и управувањето со југословенските железници и чл. 92 до 97 од Уредбата за организацијата, послувањето и управувањето со југословенските пошти, телеграфи и телефони платите на персоналот запослен во железничките транспортни претпријатија, во дирекциите и во Генералната дирекција на Југословенските државни железници и во претпријатијата на Заедницата на југословенските пошти, телеграфи и телефони и во Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните, ќе се определуваат по досегашните прописи.

2) Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ”, а ќе се применува од 1 јануари 1954 година.

Р. п. бр. 63

26 јануари 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

79.

Врз основа на Одлуката за временни стопански мерки до донесувањето на општествените планови за 1954 година („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 52/53) Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СРОКОТ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ТАРИФНИ ПРАВИЛНИЦИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1) Срокот за донесување тарифни правилници на стопанските организации определен во чл. 53 од

Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 56/53) се продолжува за шест недели по донесувањето на сојузниот општествен план за 1954 година.

2) Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ”.

Р. п. бр. 68

26 јануари 1954 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

80.

Врз основа на чл. 81 ст. 1 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА НАДОКНАДА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД НА ВОЗАЧИТЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

1) Трошоците за лекарски преглед на возачите на кои управувањето со моторно возило им е редовно занимање, кога се врши преглед по одредбите на точ. 8 и 9 од Упатството за издавање уверенија за телесната и душевната способност за управување со моторни возила („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 28/53), ги сноси државниот орган, установата или приватното лице при кое е возачот запослен.

Во сите други случаи, кога лекарскиот преглед се врши по одредбите од Упатството за издавање уверенија за телесната и душевната способност за управување со моторни возила, трошоците ги сноси лицето што е прегледано.

2) Трошоците за лекарски преглед ги снесат организациите од точ. 1 на оваа одлука само ако лекарскиот преглед е извршен од страна на здравствена установа.

3) Одредбите од оваа одлука се однесуваат и до трошоците за лекарски прегледи на возачите од точ. 1 на оваа одлука што се извршени до влегувањето во сила на оваа одлука.

4) Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ”.

Р. п. бр. 16

26 јануари 1954 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

81.

Врз основа на чл. 81 од Уставниот закон, а во врска со чл. 31 од Законот за планско управување со народното стопанство, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО ВО I ТРИМЕСЕЧЈЕ 1954 ГОДИНА ДОГОВОРТЕ ЗА ИСПОРАЧКА НА ЈАГЛЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ И НА ТЕРМОЕЛЕКТРАНИТЕ

1) Рудниците на јаглен се должни, без обзир на евентуалните повремени намалувања на производството на јаглен поради временски незгоди, во I тримесечје 1954 година да им испорачуваат јаглен на Југословенските железници и на термоелектраните во договорените количини и во договорените срокови.

2) Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ”.

Р. п. бр. 82

4 февруари 1954 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

82.

Врз основа на чл. 27 од Уредбата за девизното пословање („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 52/53), а во врска со чл. 81 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПОСТАПКАТА СО ПРЕОДНИТЕ ИЗВОЗНИ ЗАКЛУЧОЦИ ОД 1953 ГОДИНА

1) На извозните работи што ги склучиле извозниците заклучно до 31 декември 1953 година и што и’ ги припаиле на Народната банка на ФНРЈ во прописаниот срок, а кои до 31 декември 1953 година не се во целост извршени (ако по нив во целост не е извршен извоз односно наплата или ни едното ни другото), ќе се применуваат во поглед на пресметката на разликата во цените прописаната итно важеле на денот на склученаа работа.

2) Данокот на добивката од девизното пословање по заклучоците од претходната точка ќе се пресметува и плаќа по одредбите од Уредбата за данокот на добивката од девизното пословање („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 26/53) што била во сила до 31 декември 1953 година.

3) Во поглед на делот на девизните средства што по заклучоците од точ. 1 на оваа одлука извозниците се должни да и’ го продават на Народната банка на ФНРЈ по зваичен курс во корист на Централниот девизен фонд, вријат прописите што биле во сила на 31 декември 1953 година.

4) Остатокот на девизните средства што се држуваат стопанските организации на свое слободно располагање по уплатата на делот од неопходната точка, можат стопанските организации да го употребат за сопствени плаќања во странство или да го продадат на редовните состаноци на девизното пресметковно место.

По исклучок од одредбата од претходниот став, извозниците можат девизните средства наведени во тој став да и’ ги продадат и на Народната банка на ФНРЈ по просечниот курс на ФНРЈ на девизното пресметковно место на односната девиза за IV тримесечје на 1953 година, односно, ако е во првобитна стока извезена преку лиценцијата, по средниот курс на ФНРЈ на девизното пресметковно место на денот на лиценцијата.

Одредбата од претходниот став ќе се применува и на девизните средства остварени со наплата почнувајќи од 16 до 31 декември 1953 година заклучно.

Ако поодделни извозници до денот на влегувањето во сила на оваа уредба ги продале своите девизни средства на девизното пресметковно место, имаат право на надокнада на разликата помеѓу просечниот курс на ФНРЈ на девизното пресметковно место за односната девиза за IV тримесечје 1953 година односно средниот курс на ФНРЈ на девизното пресметковно место на денот на лиценцијата и курсот по кој девизните средства се продадени во 1954 година. Оваа надокнада ќе ја исплатува Народната банка на ФНРЈ на товар на „Сметката на разликата по увозот и извозот”.

Народната банка на ФНРЈ е должна да ги откупи девизните средства што во смисла на ст. 2 и 3 на оваа точка ќе и’ бидат понудени на откуп а разликата помеѓу просечниот курс на ФНРЈ на

девизното пресметковно место за односната девиза за IV тримесечје на 1953 година односно средниот курс на ФНРЈ на девизното пресметковно место на денот на лиценцирањата и средниот курс на ФНРЈ на девизното пресметковно место на денот на откупот ќе ја ликвидира преку „Сметката на разликите по увозот и извозот“.

5) Извозниците што се користат со правото од ст. 2, 3 и 4 од претходната точка должни се при пресметувањето разликата во цените со Народната банка на ФНРЈ да уплатат во корист на „Сметката на разликите по увозот и извозот“ 80% од добивката од секоја поодделна работа што е предмет на пресметката на разликата во цените.

6) Компензационните работи што се склучени до 31 декември 1953 година и во пропишаниот срок пријавени на Народната банка на ФНРЈ, ќе се извршат во сето спрема условите од одобрието дадено за склучување на односната компензациона работа, ако извршувањето на компензационната работа било започнато до заклучно 31 декември 1953 година (ако заклучно до тој ден е испоставен меѓународен отпратен документ).

7) Ослободувањето од плаќање данокот на промет на производи врз основа на чл. 7 од Уредбата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/53) нема да се применува на извозот на стоките на кои се применуваат одредбите од оваа одлука.

8) Поблиски упатства за спроведување на оваа одлука ќе издаде Народната банка на ФНРЈ.

9) Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1954 година на стоката што по претходните заклучоци ќе биде извезена до 31 март 1954 година заклучно.

Р. п. бр. 80

4 февруари 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

83.

Врз основа на чл. 27 од Уредбата за девизното послување, а во врска со чл. 81 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПОСТАПКАТА СО ПРЕОДНИТЕ УВОЗНИ ЗАКЛУЧОЦИ ОД 1953 ГОДИНА

1) Разликите во цените кај стоките купени на кредит во 1953 година што се увезуваат и плаќаат во 1954 година, ќе се пресметваат со примена на пропишаните основни коефициенти на средниот курс на ФНРЈ на девизното пресметковно место на оној ден што и' претходи на пресметката на разликата во цените. Кај оваа пресметка нема да се примени дополнителниот коефициент.

2) Разликите во цените кај стоките што се увезуваат и плаќаат во 1954 година од девизните средства доделени во 1953 година од Централниот девизан фонд, ќе се пресметваат со примена на пропишаните основни коефициенти на средниот курс на ФНРЈ на девизното пресметковно место оној ден што му претходи на денот на плаќањето, намален за 5%. Кај оваа пресметка нема да се примени дополнителниот коефициент.

Ако стоките од претходниот став се увезуваат во 1954 година на кредит со гаранција од Народната банка на ФНРЈ, разликата на цените ќе се пресметата со примена на пропишаните основни коефициенти на средниот курс на ФНРЈ на девизното пресметковно место оној ден што му претходи на денот на издавањето на гаранцијата, намален за 5%. Кај оваа пресметка нема да се примени дополнителниот коефициент. Ако гаранцијата на Народ-

ната банка на ФНРЈ е издадена пред 1 јануари 1954 година, разликата во цените ќе се пресмета со примена на пропишаните основни коефициенти на просечниот курс на ФНРЈ на девизното пресметковно место за месец јануари 1954 година, намален за 5% без примена на дополнителниот коефициент.

Увозниците на стоките од оваа точка се должни на Народната банка на ФНРЈ да и' ја платат разликата помеѓу зваичниот курс на односната девиза и средниот курс на ФНРЈ на девизното пресметковно место оној ден што му претходи на денот на плаќањето или на денот на издавањето на гаранцијата односно на просечниот курс на ФНРЈ на девизното пресметковно место за месец јануари 1954 година, намален за 5%.

3) На девизните средства остварени со сопствена дејност во 1953 година што се употребуваат во 1954 година за сопствени плаќања во странство нема при пресметката на разликата во цените да се применува дополнителниот коефициент.

4) На девизните средства што се набавени на девизните пресметковни места во текот на 1953 година, а до 31 декември 1953 година не биле во целост или делум искористени, ќе се применуваат во поглед на пресметката на разликата во цените, ако се употребат за сопствени плаќања во странство, истите прописи како и на девизните средства остварени со сопствена дејност во 1954 година, само кај таа пресметка нема да се примени дополнителниот коефициент.

5) Поблиски упатства за спроведување на оваа одлука ќе издаде Народната банка на ФНРЈ.

6) Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1954 година.

Р. п. бр. 79

4 февруари 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

84.

Врз основа на точ. 3 од Решението за прогласување Центарот за оспособување на инвалидите за установа со самостојно финансирање, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВЕН ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ НА ИНВАЛИДИТЕ

За членови на Управниот одбор на Центарот за оспособување на инвалидите се именуваат следните лица:

- 1) др Мирослав Зеровиќ, управник на Центарот;
- 2) др Владимир Николиќ, лекар на Центарот;
- 3) инж. Густав Влахов, секретар на Секретаријатот за социјална заштита на Сојузниот извршен совет;
- 4) Божа Павловиќ, секретар на Сојузот на воените инвалиди од војните;
- 5) Јован Поповиќ, член на Централното веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија;
- 6) Миленко Брмбота, потпретседател на Сојузот на воените инвалиди од војните на НР Србија;
- 7) Миливоје Матовиќ, службеник на Секретаријатот за социјална заштита на Сојузниот извршен совет.

Р. п. бр. 15

26 јануари 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

85.

Врз основа на чл. 2 и 10 од Уредбата за установите со самостојно финансирање, а во врска со чл. 12 точ. 8 од Законот за спроведување на Уставниот закон, и Решението за оснивање Центар за оспособување на инвалидите за работа („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 44/51), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ЦЕНТАРОТ ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ НА ИНВАЛИДИТЕ ЗА УСТАНОВА СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

1) Центарот за оспособување на инвалидите за работа во Белград основан со Решението за оснивање Центар за оспособување на инвалидите за работа го менува називот во „Центар за оспособување на инвалидите” и се прогласува за установа со самостојно финансирање.

2) Центарот за оспособување на инвалидите има за задача:

а) да ги оспособува инвалидите за работа преку современи методи, лекување и вежбање;

б) да ја утврдува можноста за оспособување за работа и да го определува видот на занимањето за кое би можел инвалидот да се оспособи;

в) да ги обучува инвалидите за нови работи во работилници, а под раководство на мајстори-инструктори и медицински стручњаци за оспособување;

г) да ги усовршува постоеќите и да издига нови кадри за работа околу оспособувањето на инвалидите спрема најновите придобивки на медицинската наука;

д) да ги истражува и проучува техничките и други методи за што поправилно и побрзо оспособување на инвалидите;

е) да се грижи за организирањето и за унапредувањето на службата за оспособување на инвалидите на територијата на Југославија;

ж) да одржува врсни со соодветните странски установи или организации за оспособување на инвалидите.

3) Со Центарот за оспособување на инвалидите управува управниот одбор именуван од Сојузниот извршен совет.

4) Центарот за оспособување на инвалидите може да формира следни фондови со кои располата самостојно:

а) фонд за наградување на работниците и службениците;

б) фонд за замена и дополнување на основните средства и за големи поправки;

в) фонд за пропаганда.

Средствата ги распределува на поодделни фондови управниот одбор на Центарот во согласност со Сојузниот извршен совет.

5) Во сето друго што со ова решение не е предвидено во поглед на управувањето со Центарот ќе се применуваат одредбите од Уредбата за управувањето со здравствените установи („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 30/53).

6) Орган надлежен за работите и задачите на Центарот е Сојузниот извршен совет.

7) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ”, а ќе се применува од 1 јануари 1954 година.

Р. п. бр. 14

26 јануари 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Велко Зековиќ, с. р.

Потпретседател,
Едвард Кардељ, с. р.

86.

РЕШЕНИЕ

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ

Бидејќи Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина со својата одлука на седницата од 30 јануари 1954 година одредели да се извршат дополнителни избори за народен пратеник на Сојузниот собор во Изборната околина титовградска и градот Титовград во која остана пратеничкото место упразнето, Сојузната изборна комисија врз основа на чл. 51, 176 и 177 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници донесе

Решение

Се распишуваат дополнителни избори за избирање народен пратеник на Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина во Изборната околина титовградска и градот Титовград.

Дополнителните избори ќе се одржат на 28 март 1954 година.

Околицката изборна комисија за Изборната околина титовградска и градот Титовград со седиште во Титовград именувана со решението од Сојузната изборна комисија бр. 2 од 15 септември 1953 година („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 37/53) е надлежна за спроведување на дополнителните избори.

Бр. 1/54

6 февруари 1954 година

Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар,

Претседател,

др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило Горгевски, с. р.

СОДРЖИНА :

Страна

83. Уредба за угостителските прет. и луксузи	138
84. Уредба за измени и дополнења на Уредбата за градежното проектирање	141
85. Уредба за измени и дополнења на Уредбата за звањата и платите на службениците на Народната банка на ФНРЈ	142
86. Уредба за звањата и платите на персоналот во здравствените установи	146
87. Уредба за измени и дополнења на Уредбата за финансирање на ссс. осигурување	152
88. Уредба за стоп. организации за трговски услуги	162
89. Уредба за пресметување вкупниот приход во погоните на рударските претпријатија, прет. за експлоатација на нафта и на прет. за истражување	166
90. Уредба за измени и допол. на Уредбата за звањата и платите на Јавните обвинители	168
91. Одлука за установување Орден Југословенска ѕвезда	169
92. Одлука за реалта	157
93. Одлука за даночните стопи на данокот на доход за 1954	158
94. Одлука за каматните стопи и за сроковите на отплатата за инвест. заеми одобрени во 1953 година	168
95. Одлука за периодичното пресметување и за растоделбата на вкупниот приход на стоп. организации	153
96. Одлука за користење средствата за замени од амортизационите фондови	160
97. Одлука за учество на нар. републики во приходите што и припаѓаат на околицјата, градот и градската општина со одделни права	161
98. Одлука за времено регулирање платите на персоналот запослен во служба на Југословенските железници и Југословенските п-т-т	161
99. Одлука за продолжување срокот за донесување тарифни правилници на стопанските организации	161
80. Одлука за надокнадата трошоците за лекарски преглед на возачите на мот. возила	162
81. Одлука за извршување во I тримесечје 1954 г. договорите за испорачка јаглен на Југословенските железници и на термоелектраните	162
82. Одлука за постапката со преодните извозни заклучоци од 1953 година	163
83. Одлука за постапката со преодните увозни заклучоци од 1953 година	163
84. Решение за именување Управен одбор на Центарот за оспособување на инвалидите	160
85. Решение за прогласување Центарот за оспособување на инвалидите за установа со самостојно финансирање	164
86. Решение на Сојузната изборна комисија за распишување дополнителни избори	164